



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 23 декември 2002
Скопје

Број 97

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

1720.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

1. Со оваа одлука се уредува начинот на распределба на остварените приходи над утврдениот износ на дозволената потрошувачка во текот на фискалната година на единиците на локалната самоуправа.

2. Распределбата на остварените приходи над утврдениот износ на дозволената потрошувачка во текот на фискалната година на единиците на локалната самоуправа се врши врз основа на следните критериуми:

- 65% од средствата се распределуваат според процентот на учеството на неостварените приходи од буџетот на одделната општина во однос на вкупните неостварени приходи на општините;

- 35% од средствата се распределуваат според процентот на учеството на остварените вишоци на приходи над утврдениот износ на дозволената потрошувачка на одделната општина во однос на вкупно остварените вишоци на приходи на општините.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии.

4. Оваа одлука ќе се применува до донесување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2003 фискална година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6439/1
16 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1721.

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2002 ГОДИНА

1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 2002 година во износ од 100.000.000 денари се распределуваат на следните единици на локалната самоуправа:

1	Берово	1.580.000	денари
2	Битола	9.500.000	денари
3	Кукуречани	700.000	денари
4	Цапари	470.000	денари

5	Македонски Брод	860.000	денари
6	Гевгелија	1.300.000	денари
7	Миравци	500.000	денари
8	Богданци	500.000	денари
9	Стар Дојран	420.000	денари
10	Ростуше	2.500.000	денари
11	Долна Бањица	1.400.000	денари
12	Центар Жупа	900.000	денари
13	Кавадарци	4.130.000	денари
14	Росоман	700.000	денари
15	Кочани	3.500.000	денари
16	Крива Паланка	2.300.000	денари
17	Ранковце	500.000	денари
18	Куманово	3.700.000	денари
19	Клечовце	230.000	денари
20	Старо Нагоричане	500.000	денари
21	Неготино	1.400.000	денари
22	Белчишта	400.000	денари
23	Косел	280.000	денари
24	Прилеп	9.300.000	денари
25	Пробиштип	2.400.000	денари
26	Ресен	900.000	денари
27	Свети Николе	1.300.000	денари
28	Лозово	280.000	денари
29	Велешта	1.200.000	денари
30	Вевчани	560.000	денари
31	Велес	5.000.000	денари
32	Извор	290.000	денари
33	Штип	5.300.000	денари
34	Карбинци	700.000	денари
35	Кисела Вода	5.600.000	денари
36	Карпош	3.500.000	денари
37	Кондово	700.000	денари
38	Ѓорче Петров	2.100.000	денари
39	Чучер Сандево	900.000	денари
40	Шуто Оризари	900.000	денари
41	Центар	4.800.000	денари
42	Скопје	16.000.000	денари
	Вкупно:	100.000.000	денари

2. Единиците на локална самоуправа се должни средствата од точка 1. на оваа одлука да ги користат наменски за остварување на редовните функции на општината.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат на сметките на буџетите на единиците на локална самоуправа.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6438/1
16 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1722.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), а согласно Спогодбата за финансиска поддршка бр. 7612-00/98, помеѓу Австриската Влада, поранешното Министерство за урбанизам и градежништво и општина Македонски Брод, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА КОЛЕКТОР И ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД****Член 1**

Колекторот и пречистителната станица за третман на отпадни води во Македонски Брод со целата опрема, изграден на КП. бр. 3495, КП. бр. 3496, КП. бр. 3498, КП. бр. 3499, дел од КП. бр. 3470 и дел од КП. бр. 3477 од неповратни средства доделени од страна на Владата на Република Австрија за пречистување на комуналните отпадни води од 01.01.2003 година, Владата на Република Македонија ги пренесува во сопственост на општина Македонски Брод.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5845/2
16 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1723.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), а во врска со заклучокот усвоен од шесттата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 02.12.2002 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОБЈАВЕНИТЕ ОГЛАСИ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО “ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ КЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ“**

1. Се поништуваат огласите за распределување на станови изградени по “Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи“, од причина што огласите се објавени без претходно да бидат утврдени поблиски критериуми за рангирање на лицата со ниски приходи, како и поради тоа што е извршена распределба на станови за објекти кои не се изградени.

2. Поништувањето од точка 1 на оваа одлука се однесува на објавените огласи на ден 02, 03 и 06 септември 2002 година, во јавните гласила: “Вечер“, “Нова Македонија“, “Дневник“ и “Утрински весник“, за извршената распределба на станови во Скопје-144, Велес-144, Гостивар-42, Кичево-24, Делчево-38 и Битола-43.

3. По влегувањето во сила на оваа одлука, Министерството за транспорт и врски да ги известат лицата кои се јавиле на огласите дека истите се поништени.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6473/1
16 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1724.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД МОДНА КОНФЕКЦИЈА “АСТИБО“ - АД - ШТИП**

1. Во Одлуката за исплата на паричен надомест по основ на структурни реформи за работниците на МК “Астибо“ - Штип (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2002 и 80/2002) во точка 1 став 1 износот 95.797.000,00 се заменува со 95.972.500,00, во алинеја еден износот 11.160.500,00 се заменува со 31.382.000,00, а во алинејата два износот 84.636.500,00 се заменува со 64.590.500,00.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5206/1
16 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1725.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000) член 21, став 2 од Законот за рибарство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93) и член 50 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2002 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВЕН РЕВИР**

1. На Спортско риболовниот клуб “Шампион“ - Скопје му се одзема концесијата од риболовниот ревер на општините Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кондово, Кисела Вода, Сопиште, Зелениково, Студеничани, Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево и Центар.

2. Правото на користење концесија на рибниот фонд од риболовниот ревер се одзема од концесионерот поради следните причини:

- не плаќа надоместок за користењето - концесијата во 2001 и 2002 година на концедентот;

- не ги спроведува мерките предвидени со петгодишниот план и годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд односно со договорот;

- не врши непосредна заштита на рибниот фонд со организирање на рибарско чуварска служба;

- не врши порибување на риболовниот ревер.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6269/1
16 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1726.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 14,970
- МБ - 98	до 16,230
- БМБ - 95	до 16,494
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 17,243
- Д - 2	до 16,403
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 17,960
г) Мазут	до 11,681 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 52,00
- МБ - 98	до 53,50
- БМБ - 95	до 50,50
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 39,50
- Д - 2	до 38,50
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,50
г) Масло за горење (мазут)	до 12,790 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	25,127
- МБ - 98	25,128
- БМБ - 95	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	12,350
- Д - 2	12,350
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230
г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20
г) Масло за горење (мазут)	до 0,4 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 24.12.2002 година.

Бр. 23-6618/1
23 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1727.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02 и 37/02), согласно Одлука-та на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана 3.12.2002 година, Комисијата издава

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Стопанска банка АД Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - деветта емисија на 18.000 обични акции во вредност од 54.000.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и одлуките за нивно издавање бр. 02-5087/2-4 од 30.10.2002 година и бр. 03-5087/1-4 од 31.10.2002 година.

3. Секоја акција носи право на глас согласно закон. Секое ограничување на правото на глас на акциите произлегува исклучиво од законски пропис каде тоа е изречно регулирано.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2073/5
3 декември 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност

1728.

Врз основа на член 3 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царински квоти согласно договорите и спогодбите за слободна трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/02), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за увоз и тоа

**Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ
НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА 2003 ГОДИНА**

Тарифна ознака/ Македонска царинска тарифа	Опис	Един. мерка	Количина
0406 10	Младо (незрело или не-солено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	тони	50
0406 90 29 00	Кашкавал	тони	50
0701	Компир, свеж или разладен:	тони	300
0702 00	Домаг, свеж или разладен:	тони	150
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	тони	200
0707 00	Краставици и корнишо-ни, свежи или разладени:	тони	100
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	тони	2.500
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	150
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	тони	100
2208 20 12 00	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	хл.	200

**Л И С Т А
ЗА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОИ СЕ ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИИ
ЗА 2003 ГОДИНА**

Тарифен број	Опис на производот	Квота за 2003 г. во тони	Царинска стапка
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	300	50% намал.
0202	Месо говедско, замрзнато:		
0203	Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:	200	50% намал.
0207	Месо и јастиви делови од живина и од тарифен број 0105 свежи, разладени или замрзнати:	500	0%
0301 93 00 00 0301 99 11 00	Риби живи: Крап Други: Слатководни риби: Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisitch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho)	150	0%
0301 99 19 00	Други: Слатководни риби: Друго		

0303 79 11 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Крап:	100	0%
0307 79 19 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Друго		
0406 90 29 00	Кашкавал	150	0%
0406 90 50 10	Бело сирење од овчо млеко во саламура	300	0%
0406 90 99 10	Бело сирење од кравјо млеко во саламура		
0701 90	Компир, свеж или разладен: друг:	100	50% намал.
0802 31 00 00 0802 32 00 00	Обични ореви: Во лушпа Обични ореви: Лупени	40	50% намал.
1108 12	Пченкарен скроб	400	50% намал.
1202	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:	150	50% намал.
1209 21 00 00	Семе од луцерка (alfalfa)	15	50% намал.
1209 91	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: Друго: Семе од заленчук	5	50% намал.
1211 90	Растенија и делови на растенија, (вклучувајќи семења и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацевцијата или инсектицидни, фунгицидни или слични цели: Друго:	50	50% намал.
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	50	10% намал.
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	100	10%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	100	20%
1702 30	Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содржина на фруктоза или со содржина на фруктоза помалку од 20% по маса во сува состојба	1.000	0%
1702 40	Гликоза и гликозен сируп, со содржина од најмалку 20%, а помала од 50% фруктоза по маса во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер		
1702 60	Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржина поголема од 50% по маса фруктоза во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер		
1704 90	Производи од шеќер, вклучувајќи бела чоколада без какао: Друго:	250	35%
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	200	35%
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	100	25%
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао: нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	100	25%
2003 10	Печурки, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот Agaricus:	50	20%

2007 99	Друго, овошни пиреа	50	28%
2009 80	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферемнтиран и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување: Сок од друго овошје или зеленчук (немешан)	200	25%
2009 90	Мешаница на сокови		
2105 00	Сладолед и друг јастив мраз со додаток или без додаток на какао	100	35%
2201	Вода, вклучувајќи природна вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	300	12%
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009:	100	25%
2203 00	Пиво добиено од слад:	20.000 хл.	20%
2204 21 79 00	Други вина шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол: во садови од 2 литри или помала: друго:	10.000 хл.	50% намал.
2204 21 80 00	Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% vol.:		
2204 21 83 00	Друго:		
2204 21 84 00	Бело		
2204 21 94 00	Друго:		
2204 21 98 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% vol.:		
2204 21 99 00	Друго:		
2204 21 99 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% vol.:		
2302 10	Трици и други остатоци добиени со пресејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани:	800	0%
2302 30	Од пченка		
2302 30	Од пченица		
2306 30 00 00	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тар.бројеви 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани: од семе од сончоглед	500	0%

**Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА 2003 ГОДИНА**

ХС Тарифен број	Наименување	Преференцијална царинска стапка	Тарифна квота
0101 10 10 00	Коњи, живи: Чисти раси за приплод	Слободно	Неограничено
0102 10	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод:	Слободно	Неограничено

0103 10 00 00	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Слободно	Неограничено
0104 10 10 00	Овци живи: Чисти раси за приплод	Слободно	Неограничено
0104 20 10 00	Кози живи: Чисти раси за приплод	Слободно	Неограничено
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	Слободно	50 тони
0406 90 02 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 401,85 евра но не надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци	Слободно	50 тони
0406 90 03 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци		
0406 90 04 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1 кг или повеќе но помалку од 5 кг и со вредност на граница што надминува 430,62 евра но не надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци		
0406 90 5 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1 кг или повеќе и со вредност на граница што надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци		
0406 90 06 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња без кора, со нето маса помала од 450 гр и со вредност на граница што надминува 499,67 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци, пакувано во вакуум или инертен гас, во пакувања на кои стои барем опис за сирењето, содржината на маснотија, одговорниот пакувач и земјата на производство		
0406 90 13 00	Emmentaler		
0406 90 15 00	Gryère, Sbrinz,		
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell		
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine		
ex 0406 90 25 00	Tilsit		
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко		
0406 90 79 00	Paulin		

0701 10 00 00	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Слободно	Неограничено
1302 20	Пектински материји, пектинати и пектати	Слободно	Неограничено
2101 11	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе	Царина од 25% ad valorem	Неограничено
2101 12	Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:		
2101 20	Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:		

**Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА**

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување		Квота за 2003 година
0406	Сирење и урда:	Слободно	50 тони
ex 2208 90 48 00	Аквavit (дестилиран алкохол зачинет со семе од ким) во амбалажа од 2 литри или помала	Слободно	5.000 литри
ex 2208 90 71 00	Аквavit (дестилиран алкохол зачинет со семе од ким) во амбалажа поголема од 2 литри		

**Л И С Т А
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (БЕЗ ЦАРИНИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) АНЕКС IV (Б)**

Тарифна ознака	Опис	2003 година	
		Тарифна квота (тони)	Применливи царини за надминати количини (%од MFN)
0206 29	Јастиви делови од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	400	70
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	3.000	70
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	400	70
0405 10	Путер:	300	70
0406 20	Сирење стругано или во прав, од сите видови:	100	70
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:		
0805 10	Портокали	8.000	70
0805 20	Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми:		
0805 40 00 00	Грејпфрут		
0805 50	Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):		
1005 90 00 00	Пченка: - Друго	20.000	70

1507 10	Соино масло и негови фракции:	15.000	70
1512 11	Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола):		
1514 11	Масло од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Сурово масло:		
1514 91	Репино масло со ниска содржина на еручна киселина и негови фракции: Сурово масло: Друго: Сурово масло:		
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	1.200	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	800	70
1701 11	Суров шеќер без додатни средства за ароматизација или материји за бојосување: Шеќер од шеќерна трска:	15.000	70
1701 12	Суров шеќер без додатни средства за ароматизација или материји за бојосување: Шеќер од шеќерна репка:		
2005 70	Маслинки	1.600	70
2309 90 20 00	Производи што се употребуваат за исхрана на животни:	12.000	70
2309 90 31 00	Производи споменати во дополнителната забелешка 5 за Глава 23		
2309 90 33 00	Што не содржи млечни производи или со содржина помала од 10% по маса на такви производи		
2309 90 35 00	Што содржи не помалку од 10% но помалку од 50% по маса на млечни производи		
2309 90 39 00	Што содржи не помалку од 50% но помалку од 75% по маса на млечни производи		
2309 90 41 00	Што содржи не помалку од 75% по маса на млечни производи		
2309 90 43 00	Што не содржи млечни производи или со содржина помала од 10% по маса на такви производи		
2309 90 49 00	Што содржи не помалку од 10% но помалку од 50% по маса на млечни производи		
2309 90 51 00	Што содржи не помалку од 50% по маса на млечни производи		
2309 90 53 00	Што не содржи млечни производи или со содржина помалку од 10% по маса на такви производи		
2309 90 59 00	Што содржи не помалку од 10% но помалку од 50% по маса на млечни производи		
2309 90 70 00	Што содржи не помалку од 50% по маса на млечни производи		
2309 90 91 00	Што не содржи скроб, гликоза, гликозен сируп, малтодекстрин или сируп од малтодекстрин, но со содржина на млечни производи		
2309 90 95 00	Резанки од шеќерна репка со додадена меласа		
ex2309 90 99 00	Што содржи 49% или повеќе по маса на холин хлорид, на органска или неорганска база		
	Друго, освен за премикси		

Л И С Т А
**ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА**
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) АНЕКС IV (ц)

КП код	Опис	2003 година	
		Количина (тони)	Применливи царини (%од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, раз- ладено или замрзнато	2.000	70%
0406 10	Младо (незрело или несо- лено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	600	70%
0406 40	Сирење прошарано со си- на мувла:		
0406 90	Друго сирење:		

Л И С Т А
**ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕ-
ПУБЛИКА ХРВАТСКА БЕЗ ЦАРИНА И ВО РАМКИ**
**НА КВОТИ И СО 50% НАМАЛЕНА ЦАРИНА И ЦА-
РИНСКИ ДАВАЧКИ ЗА НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ**

П Р И Л О Г 1 (а)

Тарифна ознака	Опис	Квоти за прво полу- годие 2003 год. (во то- ни)	Применли- ви царини за надми- нати коли- чини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчи- ња од нив, со коски: Друго:	150	50
0401 20	Млеко и павлака, некон- центрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содр- жина на маснотија, што надминува 1% но не над- минува 6% по маса:	300	50
0402 21	Млеко и павлака, концен- трирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: Во прав, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија, што надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер или други материи за засладување:	5	50
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:	75	50
0406 90	Друго сирење:	75	50
1101 00	Брашно од пченица или наполица:	100	50
1512 19	Масла од сончоглед или шафраника и нивни фрак- ции: Друго	100	50
1601 00	Колбаси и слични произво- ди, од месо, од други јастив- и месни делови за јадење или од крв, сложени пре- хранбени производи врз основа на овие производи:	200	50
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	500	50
2103 90 90	Сосови и препарати на со- сови; мешани мирудии и мешани мирудиски сред- ства: Друго: Друго:	75	50
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	200	50
2106	Прехранбени производи на друго место неспомна- ти или опфатени:	250	50
2401 10	Тутун, суров и непрерабо- тен: Тутун, неоджилен/не- режан:	1.250	50
2402 20	Цигари што содржан тутун:	5	50

Л И С Т А
**ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИ-
КА ХРВАТСКА БЕЗ ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДА-
ВАЧКИ ВО РАМКИ НА КВОТИ И ПРОГРЕСИВНО**
**НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВА-
ЧКИ ВО ТРАНЗИЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА**
НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ

П Р И Л О Г 1 (б)

Тарифна ознака	Опис	Квоти за пр- во полуго- дие 2003 год. (во то- ни)	Применли- ви царини за надмина- ти количи- ни (% од МФН) 2003
0207 12 0207 14	Месо и јастиви делови од живина од тар. број 0105, замрзнати: Несечено, во парчиња, замрзнато: Парчиња и јастиви делови, замрзнати:	600	30
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоко- лада) без какао: Друго:	150	30
1806	Чоколада и други пре- хранбени производи што содржат какао:	275	30
1905 90	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекар- ски производи, со дода- ток на какао или без до- даток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, ори- зова хартија и слични производи: Друго	55	30
2202 90	Други безалкохолни пи- јалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009: Друго:	175	30
2208 20	Алкохолни пијалаци до- биени со дестилација на вина, на пулпа или коми- на, од грозје:	400	30
2209 00	Оцет и замена за оцет добиеени од оцетна кисе- лина:	250	30

Л И С Т А
**ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИ-
КА ХРВАТСКА СО МФН ЦАРИНА И ПО ТРАНЗИ-
ЦИОНИОТ ПЕРИОД**

П Р И Л О Г 1 (ц)

Тарифна ознака	Опис	МФН
0203 11 0203 12 0203 19	Месо свинско, свежо или разладено: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив со коски: Друго:	
1701 99	Шеќер од шеќерна трска или од шеќер- на репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба: Друго: Друго:	
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи за- јакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:	
2401 20	Тутун, суров и непреработен: тутун, делумно или целосно оджилен/режан:	

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕ-
ЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА

Тарифна ознака (макед.)	Наименување	Квоти за I полугодие од 2003 год.	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1500 т.	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Лека: Друга	250 т.	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp): Лупени	125 т.	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	4.000 т.	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	1.250 т.	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	50 т.	0%
1604 14	Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (Sarda spp.):	175 т.	0%
1604 20 70 00	Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот Euthynnas.		
2005 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамирнат, освен производите од тар. број 2006: Маслинки:	350 т.	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	100 т.	0%
2203 00	Пиво добиено од слад:	150 т.	50% помалку
2905 43 00 00	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол:	неограничено	0%
2905 44	Други полихидроксилни алкохоли: Д-Глуцитол (сорбитол):	неограничено	0%
3505	Декстрини и други модификувани скрбови (на пр. прежелатинизирани или естерикувани скрбови); лепила врз база на скрбови, или врз база на декстрини или други модификувани скрбови:	неограничено	0%
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр. средства за апература и нагрзување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени	неограничено	0%

5201 00	Памук, невлачен или нечеслан	неограничено	0%
5301	Лен, суров или преработуван но не преден, количшта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали):	неограничено	0%
5302	Коноп (Cannabis sativa L) суров или преработуван но не преден, количшта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилен материјал):	неограничено	0%

1729.

Врз основа на член 27 став 3 и 4 од Законот за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000), Одборот за акредитација на високото образование, на седницата одржана на 10.06.2002 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВА-
ЊЕ, МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА АК-
РЕДИТАЦИЈА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Правилникот за работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 47/2001), во насловот на главата II, пред членот 2, зборовите: "и начин на одлучување" се бришат.

Во членот 2 се додава нов став 5 кој гласи:
"Материјалот од став 4 на овој член до Одборот за акредитација се доставува во дваесет примероци".

Член 2

По членот 5 се додава нова глава III која гласи:
"III Начин на одлучување на Одборот за акредитација".

Член 3

Во членот 8, став 2, во третиот ред, по зборот "основачот", се додаваат зборовите: "односно по елаборатот за вршење високообразовна дејност".

Член 4

Постојната глава III станува глава IV, а насловот се менува и гласи: "Методологија на вреднување на исполнетоста на условите за акредитација".

Член 5

Во членот 11, на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: "и со постапката за акредитација утврдена со овој правилник".

Член 6

По членот 11 се додава нова глава V која гласи:
"V Постапка за акредитација".

Член 7

По член 12 се додава нов член 12-а кој гласи:

"Член 12-а

Одборот за акредитација одлучува по барање откако ќе биде доставена целокупната документација во согласност со закон, Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност и овој правилник".

Член 8

Во членот 13 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:
"Потребната документација за основање високообразовна установа односно за вршење високообразовна дејност се доставува согласно следните списоци:

1. Список за потребната документација за основање на државна високообразовна установа (Прилог 1);
2. Список за потребната документација за основање на приватна високообразовна установа (Прилог 2);
3. Список за потребната документација за акредитација на студиска програма за организирање студии за нов профил на стручен кадар на државна високообразовна установа (Прилог 3);
4. Список за потребната документација за акредитација на студиска програма за организирање студии за нов профил на стручен кадар на приватна високообразовна установа (Прилог 4);
5. Список за потребната документација за вршење високообразовна дејност од странска високообразовна установа на територијата на Република Македонија (Прилог 5).

Прилозите од ставот 2 на овој член се составен дел на овој правилник“.

Член 9

По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи:

“Член 13-а

Одборот за акредитација барањата за акредитација на студиските програми ќе ги разгледува доколку се доставени заклучно со 30 ноември во тековната година за наредната учебна година.

Одборот за акредитација прелиминарно одлучува дали ќе отвори постапка по барањето и за распоредувањето на барањето на надлежната комисија“.

Член 10

Во членот 18 ставот 3 се брише.

Член 11

Членот 19 се брише.

Член 12

Главата IV станува глава VI.

Член 13

Членот 21 се менува и гласи:

“Членот на Одборот за акредитација има право и должност да учествува во работата на седниците на Одборот за акредитација, да ги изнесува своите ставови и мислења и да одлучува по прашањата што се на дневен ред“.

Член 14

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 12-470/17
10 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Одборот за акредитација,
проф. д-р **Тито Беличанец**, с.р.

ПРИЛОГ 1

СПИСОК ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА

1. Проект за основање на државна високообразовна установа, којшто треба да содржи податоци за:
 - студиска област која што ќе се изучува;
 - опис на студиските програми за целата студиска област, како и за одделните студиски групи, оддели и насоки;
 - соодветни простории и опрема за изведување на наставно-образовната, научната и уметничката дејност;
 - изворот на неопходните финансиски средства за вршење на дејноста;
 - можноста за обезбедување на потребниот број лица за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат условите за избор во наставно-научни звања;
 - план за начинот на исполнување на другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

2. Прилози кон Проектот:

- 2.1. Предлог за донесување на закон за основање на државна високообразовна установа
 - Основачот, односно Собранието на Република Македонија донесува Предлог за донесување на закон за основање на државна високообразовна установа, којшто заедно со другата документација се приложува кон Проектот.
 - 2.2. Документација за обезбедување на сопствени простории или простории под закуп кои се соодветни за вршење на високообразовната дејност:
 - заверена копија од Одлуката на Владата на Република Македонија за доделување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кога објектот за вршење на високообразовна дејност е во фаза на изградба на тоа земјиште;
 - имотен лист издаден од Државниот завод за геодетски работи за сопственоста на основачот над градежното земјиште на коешто се гради објектот за вршење на високообразовна дејност;
 - заверена копија од одобрението за градење на објектот наменет за вршење на високообразовна дејност, доколку тој е во процес на изградба.
 - 2.3. Список на опрема и на наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење на високообразовна дејност;
 - списокот треба да содржи податоци за опременоста на високообразовната установа со технички и со нагледни средства по вид, број и намена.
 - 2.4. Список на потребниот број лица коишто можат да бидат избрани во наставно-научни, односно наставни и соработнички звања и да стекнат работен однос за сите наставни предмети предвидени во студиската програма, најмалку за првите две години на студии;
 - списокот треба да содржи податоци за: името и презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на образование, односно научен степен, каде и кога го завршил образованието, односно се стекнал со научен степен, доколку е во работен однос, да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран.
 - 2.5. Писмена изјава од кандидатот за избор на наставник односно соработник, дека е подготвен да заснова работен однос согласно член 141 од Законот за високото образование.
3. Други документи и докази што служат како доказ дека основачот може да ги исполни и другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативи и стандарди за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност.

ПРИЛОГ 2

СПИСОК ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА

1. Проект за основање на приватна високообразовна установа, кој што треба да содржи податоци за:
 - студиската област која што ќе се изучува;
 - опис на студиските програми за целата студиска област, како и за одделните студиски групи, оддели и насоки;
 - соодветни простории и опрема за изведување на наставно-образовната, научната и уметничката дејност;
 - изворот на неопходните финансиски средства за вршење на дејноста;
 - можноста за обезбедување на потребниот број лица за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат условите за избор во наставно-научни звања;
 - план за начинот на исполнување на другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

2. Прилози кон Проектот:
2.1. Предлог на одлука за основање на приватна високообразовна установа Основачот донесува предлог-одлука во која се содржани: - областите во кои ќе се врши високообразовната дејност; - видот, називот и седиштето на високообразовната установа; - изворот и начинот на финансирањето; - правата и обврските на основачот и - други податоци што се од значење за основањето на високообразовната установа.
2.2. Документација за обезбедување на сопствени простории или простории под закуп кои се соодветни за вршење на високообразовната дејност: - заверена копија кај нотар од документот (решение, договор и др.) за сопственоста на основачот на простории наменети за изведување на високообразовна дејност; - заверена копија од договорот за користење простории под закуп за вршење на високообразовна дејност, што основачот го склучил со сопственикот на просториите; - заверена копија од Одлуката на Владата на Република Македонија за доделување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кога објектот за вршење на високообразовна дејност е во фаза на изградба на тоа земјиште; - имотен лист издаден од Државниот завод за геодетски работи за сопственоста на основачот над градежното земјиште на кое што се гради објектот за вршење на високообразовна дејност; - заверена копија од одобрието за градење на објектот наменет за вршење на високообразовна дејност, доколку тој е во процес на изградба.
2.3. Список на опрема и на наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење на високообразовна дејност; - списокот треба да содржи податоци за опременоста на високообразовната установа со технички и со нагледни средства по вид, број и намена.
2.4. Список на потребниот број лица што можат да бидат избрани во наставно-научни, односно наставни и соработнички звања и да стекнат работен однос за сите наставни предмети предвидени во студиската програма, најмалку за првите две години на студии; - списокот треба да содржи податоци за: името и презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на образование, односно научен степен, каде и кога го завршил образованието, односно се стекнал со научен степен, доколку е во работен однос, да се наведе институцијата каде работи и во кое звање е избран.
2.5. Писмена изјава од кандидатот за избор на наставник односно соработник, дека е подготвен да заснова работен однос согласно член 141 од Законот за високото образование.
2.6. Извори на финансирање.
2.7. Финансиски план за одржливо ниво на финансирање на приватната високообразовна установа во циклус од 4 години.
2.8. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на школарината и другите трошоци во случај високообразовната установа да престане со работа пред време; - оригинален документ или заверена копија кај нотар од документот издаден од банка, државен орган или друга институција за обезбедени средства како гаранција за надомест на школарината.
3. Други документи и докази што служат како доказ дека основачот може да ги исполни и другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативи и стандарди за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност.
4. Одобрение од Владата на Република Македонија кога странско правно или физичко лице основа приватна високообразовна дејност.

ПРИЛОГ 3

**СПИСОК
НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
ЊЕ СТУДИИ ЗА НОВ ПРОФИЛ НА СТРУЧЕН КАДАР
НА ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА**

1. Елаборат за организирање студии за нов профил на стручен кадар кој содржи: - опис на студиската програма за нов профил на стручен кадар кој содржи: услови за запишување, опис на профилот, стручен назив, академско стручно односно научно звање; траење на студиите, список на задолжителните, на изборните и на факултативните наставни предмети, неделен фонд на часови, распоред на наставните предмети според кредит-системот, услови за запишување на нови наставни предмети во друг семестар, односно во повисока година на студии; начинот, облиците и техниката на наставата (предавања, вежби, практична настава и др.); - соодветни просторни услови и опрема за остварување на образовната, на научната, односно уметничката дејност и стручната дејност; - изворот на финансиските средства; - можноста за обезбедување на потребниот број лица кои ги исполнуваат условите и кои можат да бидат избрани во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања, за сите наставни предмети предвидени со студиската програма, најмалку за првите две години на студии; - план за начинот на исполнување на другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.
2. Прилози кон Елаборатот:
2.1. Одлука од наставно-научниот односно наставничкиот совет на високообразовната установа за донесени студиски програми за организирање на нови профили на стручни кадри.
2.2. Одлука од универзитетот за давање согласност на студиските програми.
2.3. Документација за обезбедени простории кои што се соодветни за вршење на новата високообразовна дејност, согласно Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.
2.4. Список на опрема и на наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење на високообразовна дејност; - списокот треба да содржи податоци за опременоста на високообразовната установа со технички и со нагледни средства по вид, број и намена.
2.5. Списокот на потребниот број лица кои што се избрани или кои што можат да бидат избрани во наставно-научни, односно наставни и соработнички звања за сите наставни предмети предвидени во студиската програма најмалку за првите две години на студии и писмена изјава од кандидатот: - списокот треба да содржи податоци за: името и презимето на кандидатот, дата и место на раѓање, степен на образование, односно научен степен, каде и кога го завршил образованието, односно се стекнал со научен степен, доколку е во работен однос, да се наведе институцијата каде што работи, во кое звање е избран; - доколку кадарот се обезбедува од постојниот наставен и соработнички кадар на високообразовната установа, во списокот да се наведат и податоци за наставните предмети кои што ги предаваат со вкупниот број на часови; - писмена изјава од кандидатот за избор на наставник или соработник дека е подготвен да заснова работен однос согласно член 141 од Законот за високото образование.

2.6. Други документи што служат како доказ дека основачот може да ги исполни и другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

ПРИЛОГ 4

**СПИСОК
НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
СТУДИИ ЗА НОВ ПРОФИЛ НА СТРУЧЕН КАДАР
НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА**

1. Елаборат за организирање студии за нов профил на стручен кадар кој содржи:
- опис на студиската програма за нов профил на стручен кадар кој содржи: услови за запишување, опис на наставните предмети според кредит-системот, услови за запишување на нови наставни предмети во друг семестар, односно во повисока година на студии; начинот, облиците и техниката на наставата (предавања, вежби, практична настава и др.);
- соодветни просторни услови и опрема за остварување на образовната, на научната, односно уметничката дејност и стручната дејност;
- изворот на финансиските средства;
- можноста за обезбедување на потребниот број лица кои ги исполнуваат условите и кои можат да бидат избрани во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања, за сите наставни предмети предвидени со студиската програма, најмалку за првите две години на студии;
- план за начинот на исполнување на другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

2. Прилози кон Елаборатот:

2.1. Одлука од наставно-научниот односно наставничкиот совет или друг соодветен стручен орган на високообразовната установа за донесени студиски програми за организирање на нови профили на стручни кадри.

2.2. Одлука од универзитетот за давање согласност на студиските програми, доколку приватната високообразовна установа е во состав на универзитет.

2.3. Документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на новата високообразовна дејност, согласно Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

2.4. Список на опрема и на наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење на високообразовна дејност.
- списокот треба да содржи податоци за опременоста на високообразовната установа со технички и со нагледни средства по вид, број и намена.

2.5. Списокот на потребниот број лица коишто се избрани или коишто можат да бидат избрани во наставно-научни, односно наставни и соработнички звања за сите наставни предмети предвидени во студиската програма најмалку за првите две години на студии и писмена изјава од кандидатот:
- списокот треба да содржи податоци за: името и презимето на кандидатот, дата и место на раѓање, степен на образование, односно научен степен, каде и кога го завршил образованието, односно се стекнал со научен степен, доколку е во работен однос, да се наведе институцијата каде што работи, во кое звање е избран;

- доколку кадарот се обезбедува од постојниот наставен и соработнички кадар на високообразовната установа, во списокот да се наведат и податоци за наставните предмети коишто ги предаваат со вкупниот број на часови;

- писмена изјава од кандидатот за избор на наставник или соработник дека е подготвен да заснова работен однос согласно член 141 од Законот за високо образование.

2.6. Извори на финансирање.

2.7. Финансиски план за одржливо ниво на финансирање на приватната високообразовна установа во циклус од 4 години.

2.8. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на школарината и другите трошоци во случај високообразовната установа пред време да ги укине студиите;

- оригинален документ или заверена копија кај нотар од документ издаден од банка, државен орган или друга институција за обезбедени средства како гаранција за надомест на школарината.

2.9. Други документи што служат како доказ дека основачот може да ги исполни другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

ПРИЛОГ 5

**СПИСОК
НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ
ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ОД СТРАНСКА
ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Елаборат за вршење на високообразовна дејност кој треба да содржи податоци за:

- студиската област којашто ќе се изучува;
- опис на студиските програми за целата студиска област, како и за одделните студиски групи, оддели и насоки;
- соодветни простории и опрема за изведување на наставно-образовната, научната и уметничката дејност;
- изворот на финансиски средства неопходни за вршење на дејноста;
- потребниот број наставници и соработници за остварување на високообразовната дејност, избрани во наставно-научни, наставни и соработнички звања;
- план за начинот на кој ќе бидат исполнети и другите услови утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност.

2. Прилози кон Елаборатот:

2.1. Документација за признат статус на високообразовна установа и право да врши високообразовна дејност, издадена од надлежен орган во државата од каде потекнува странската високообразовна установа.

2.2. Документација за обезбедување на сопствени простории или простории под закуп кои се соодветни за вршење на високообразовната дејност:

- заверена копија кај нотар од документот (решение, договор и др.) за сопственоста на основачот на простории наменети за изведување на високообразовната дејност;
- заверена копија од договорот за користење простории под закуп за вршење на високообразовна дејност, што основачот го склучил со сопственикот на просторите.

2.3. Список на опрема и на наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење на високообразовна дејност;
- списокот треба да содржи податоци за опременоста на високообразовната установа со технички и со нагледни средства по вид, број и намена.

<p>2.4. Список на потребниот број наставници и соработници за остварување на високообразовната дејност избрани во наставно-научни, наставни и соработнички звања за сите наставни предмети предвидени во студиската програма, најмалку за првите две години на студии;</p> <p>- списокот треба да содржи податоци за: името и презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на образование, односно научен степен, каде и кога го завршил образованието, односно се стекнал со научен степен, доколку е во работен однос, да се наведе институцијата каде работи и во кое звање е избран.</p>
<p>2.5. Финансиски план за одржливо ниво на финансирање на вршењето на високообразовната дејност во циклус од 4 години.</p>
<p>2.6. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на школарината и другите трошоци во случај високообразовната установа предвреме да престане со вршењето на високообразовната дејност;</p> <p>- оригинален документ или заверена копија кај нотар од документот издаден од банка, државен орган или друга институција за обезбедени средства како гаранција за надомест на школарината.</p>
<p>2.7. Други документи и докази што служат како доказ дека основачот може да ги исполни и другите услови што се утврдени со Правилникот за нормативи и стандарди за основање високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност.</p>

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

39.

СТАТУТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој статут се уредува делокругот на работа, организацијата и работата на Адвокатската комора на Република Македонија (во натамошниот текст: Комората), нејзините органи и тела, општите акти и постапката за нивно донесување, начинот и постапката за прием, упис и бришење од Именикот на адвокатите, Именикот на адвокатските друштва, Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници, правата и должностите на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници, постапката за издавање и одземање на лиценца, финансирање на Комората и други прашања.

II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА КОМОРАТА

Член 2

Комората во извршувањето на работите од својот делокруг обезбедува унапредување на адвокатурата како самостојна и независна јавна служба и ефикасно обезбедување правна помош и вршење јавни овластувања.

Работите од својот делокруг, Комората ги извршува самостојно и независно, врз основа и во рамките на Уставот, Законот за адвокатурата и други закони, меѓународните договори, Статутот, Кодексот на адвокатската етика и други прописи и општи акти.

Член 3

Комората:

- ја претставува адвокатурата;
- ги застапува интересите на адвокатурата;
- обезбедува услови за непречено вршење на адвокатската дејност, во рамките на независноста, самостојноста и јавноста на адвокатската професија;

- решава за стекнување и престанок на правото на вршење адвокатска дејност и упис и бришење во Именикот на адвокатите;
- Именикот на адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници;
- врши упис и бришење во Именикот на адвокатските друштва;
- издава и одзема лиценци;
- решава за одговорноста за повреда на адвокатската должност и угледот на адвокатурата;
- решава за привремена забрана на вршење адвокатска дејност;
- донесува Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;
- донесува акти на Комората;
- донесува Кодекс на адвокатската етика;
- се грижи за стручно оспособување и усовршување на адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници;
- одлучува за реципроцитетот;
- остварува соработка со сите правни институции во државата, како и со оние кои директно или индиректно можат да помогнат во остварувањето на целите и задачите на адвокатурата;
- ја развива адвокатската етика;
- воспоставува и ја развива соработката со други адвокатски комори и меѓународни адвокатски асоцијации и
- врши други работи што се ставени во надлежност на адвокатурата како самостојна и независна јавна служба.

III. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА КОМОРАТА

Член 4

Називот на Комората е: АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

Член 5

Комората има својство на правно лице.
За своите обврски Комората одговара со целиот свој имот.

Член 6

Седиштето на Комората е во Скопје.

Член 7

Комората има печат, штембил и лого.
Печатот на Комората има тркалезна форма со пречник од 3см., во чија внатрешна страна полукружно е испишано: Адвокатска комора на Република Македонија, а во средината симболот.
Штембилот е со правоаголна форма и на него е испишано: Адвокатска комора на Република Македонија и празен простор за број и датум на актот што се прима или испраќа и во последниот ред стои: во Скопје.

Член 8

Работата на органите на Комората е јавна.
При одлучување во одредени случаи и за одредени прашања, јавноста во работата на Комората може да биде исклучена со акт на Комората.

Член 9

Комората, врз основа на одлука на Собранието на Комората, може да членува во адвокатски меѓународни организации и други правни асоцијации и здруженија во земјата и во странство.

Член 10

На подрачјето на основен суд во Република Македонија се основа адвокатска заедница (во натамошниот текст: АЗ), освен за подрачјето на основните судови на град Скопје каде се основаат четири адвокатски заедници (АЗ Скопје 1; АЗ Скопје 2; АЗ Скопје 3 и АЗ Скопје 4) кои бројат еднаков број адвокати.

Бројот и припадноста на адвокатите на адвокатската заедница ги утврдува Управниот одбор со своја одлука.

Адвокатската заедница ја сочинуваат сите адвокати запишани во Именикот на адвокатите, коишто имаат седиште на канцеларијата на подрачјето утврдено во став 1 од овој член.

Член 11

Името на адвокатските заедници гласи: АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - Адвокатска заедница..., со додавање на градот за кој е основана заедницата, а за адвокатските заедници на градот Скопје името: Адвокатска заедница Скопје 1; 2; 3 или 4.

Член 12

Адвокатската заедница ги има следните права и должности:

- избира претседател на АЗ,
- се грижи за угледот и достоинството на адвокатурата како професија,
- избира свои претставници во органите на АКРМ,
- разгледува прашања, дава мислења и предлози до органите на АКРМ,
- комуницира со судовите од месна надлежност каде делува АЗ во врска со прашања кои се од интерес на АЗ,
- соработува со други АЗ по прашања кои се од заеднички интерес,
- врши и други работи кои со одлука на орган на АКРМ им се доверени.

Собирот на адвокати на АЗ избира претседател, заменици претседатели по предлог на претседателот, претставници во Собранието на АКРМ и зазема мислења и дава предлози од интерес за АЗ.

Со АЗ раководи претседател, чиј избор го врши собирот на адвокати.

Мандатот на претседателот и неговите заменици е две години без ограничување на изборот.

Со Правилник донесен од УО на АКРМ поблиску се утврдуваат правата должностите и начинот на работа на АЗ.

IV. ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА

Член 13

Органи на Комората се: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Дисциплински обвинител; Дисциплински суд и Жалбен совет.

Мандатот на органите на АКРМ трае четири години.

1. Собрание на Комората

Член 14

Собранието е највисок орган на Комората. Собранието го сочинуваат претставници на адвокатските заедници.

Во Собранието се избира по еден претставник за секои десет адвокати од една адвокатска заедница, а ако преостанатиот број на членови на АЗ е поголем од пет се избира уште еден претставник.

Бројот на претставниците во Собранието, се утврдува согласно став 3 од овој член заклучно со први јануари во годината во која престанува мандатот на избраните претставници.

Одлуката од став 4 на овој член ја донесува Управниот одбор и за истата ја известува адвокатската заедница.

Претставниците во Собранието на АКРМ, АЗ ги избираат најдоцна шеесет дена пред истекот на мандатот на претходно избраните претставници.

Член 15

Седница на Собранието се одржува најмалку еднаш годишно, во последната сабота од месец мај.

Собранието задолжително ќе се свика ако тоа го побараат со писмено барање повеќе од 1/3 од претставниците на Собранието, или десет адвокатски заедници, или најмалку триста адвокати поединечно.

Седницата на Собранието од став 1 на овој член ја свикнува Управниот одбор на Комората најдоцна триесет дена пред денот на одржувањето на седницата.

Седницата од став 2 на овој член ја свикнува Управниот одбор на АКРМ во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето. Доколку Управниот одбор не ја свика седницата во овој рок седницата задолжително ќе се одржи во рок од 60 дена од денот на поднесеното барање.

Ако Управниот одбор не свика седница на Собранието согласно став 1 и 2 од овој член сите органи на АКРМ освен Собранието се распуштаат, а на наредната седница се бираат нови органи на АКРМ кои ќе работат до истекот на мандатот на Собранието на АКРМ.

Член 16

Дневниот ред на Собранието го предлага Управниот одбор, а го усвојува Собранието.

Член 17

Претставниците на Собранието се известуваат за закажаната седница на Собранието најмалку 15 дена пред денот на нејзиното одржување, а во итни случаи може и во покус рок.

Член 18

Седницата на Собранието се одржува ако на неа присуствуваат мнозинството од вкупниот број на претставници на Собранието, а одлуките се донесуваат ако за нив гласале мнозинството од присутните претставници на Собранието.

Член 19

- Собранието:
- го донесува Статутот на Комората;
 - го донесува Кодексот на адвокатската етика;
 - го избира Управниот одбор;
 - го избира Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет;
 - расправа за прашања од интерес за адвокатурата и донесува одлуки во врска со тоа;
 - ја контролира и ја насочува работата на Управниот одбор;
 - го разгледува и усвојува извештајот за работа на: Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет;
 - го разрешува Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет пред истекот на мандатот, ако констатира дека истите го кршат Уставот, законите и другите прописи, Статутот и другите акти на Комората;
 - ја разгледува завршната сметка на Комората и
 - донесува финансов план на Комората.

2. Управен одбор

Член 20

Управниот одбор е раководен орган на Комората и извршен орган на Собранието.

Управниот одбор го сочинуваат 15 членови кои ги избира Собранието на начин утврден со Деловникот за работа на Собранието.

При изборот на членовите на Управниот одбор се обезбедува територијална застапеност на адвокатите од целата држава.

Член 21

На конститутивната седница, Управниот одбор, од редот на своите членови избира Претседател на Управниот одбор и двајца заменици, со мандат од две години.

Претседателот на Управниот одбор ја застапува и претставува Комората.

Член 22

Седници на Управниот одбор свикува Претседателот на Управниот одбор и раководи со нив.

Седница на Управниот одбор може да се свика и по барање на 1/3 од неговите членови.

Во случај на спреченост на Претседателот на Управниот одбор, седница свикува и со неа раководи неговиот заменик.

Член 23

Управниот одбор:

- донесува Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;
- донесува Правилник за дисциплинска одговорност на адвокатите;
- ги избира членовите на Советот на Комората;
- формира постојани и повремени комисии и тела и ги именува нивните членови, според потребите на Управниот одбор;
- остварува соработка со институциите на државата, како и соработка со здруженија и организации;
- остварува соработка со правните асоцијации на други држави и меѓународни институции;
- разгледува предлози, ги проучува и по нив зазема став или донесува одлуки што се од интерес за адвокатурата;
- соработува во подготовките на прописите што се однесуваат на работата на адвокатурата;
- ја следи состојбата во адвокатурата и дава препораки и мислење за поуспешно извршување на истата;
- донесува Правилник за систематизација на работните места во стручната служба;
- одлучува во втор степен за сите права од работен однос за вработените во стручната служба;
- управува со средствата на Комората и поднесува извештај;
- ја одобрува завршната сметка;
- ја определува висината на коморската членарина и коморскиот уписан влог;
- одлучува по жалби против одлуките на Комисијата за прием, упис и бришење во имениците и издавање и одземање на лиценца;
- се грижи за заштита на адвокатурата пред надлежните органи и институции;
- определува свој претставник - адвокат кој присуствува при претрес на адвокатска канцеларија;
- дава согласност за лишување од слобода или притворање на адвокат;
- поведува прекршочна постапка;
- УО на АКРМ свикува избран собор на АЗ доколку тоа претседателот на таа заедница не го стори најдоцна 10 дена пред истекот на неговиот мандат;
- врши и други работи кои со овој статут не се во надлежност на друг орган.

3. Надзорен одбор**Член 24**

Надзорниот одбор брои 3 члена кои ги избира Собранието.

Секој член има свој заменик, кој присуствува на работата на Надзорниот одбор во случај на спреченост на членот кого го заменува.

На првата седница, Надзорниот одбор, од членовите избира Претседател и заменик.

Член 25

Надзорниот одбор:

- врши контрола на финансиското и материјалното работење на Комората;
- ја разгледува завршната сметка на Комората и дава мислење до Собранието.

4. Дисциплински обвинител**Член 26**

Дисциплинскиот обвинител поведува и застапува дисциплинско обвинение против член на Комората за сторени дисциплински повреди.

Дисциплинскиот обвинител има три заменици.

Работата на дисциплинскиот обвинител се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, во согласност со Законот за адвокатурата и со Статутот на Комората.

5. Дисциплински суд**Член 27**

Дисциплинскиот суд одлучува по барањата на дисциплинско обвинение, поднесени против членовите на АКРМ за сторени дисциплински повреди.

Дисциплинскиот суд го сочинуваат три члена, од кои еден е претседател.

Претседателот и членовите имаат свои заменици.

Дисциплинскиот суд на првата седница, од своите членови избираат претседател и негов заменик.

Член 28

Работата на Дисциплинскиот суд се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, во согласност со Законот за адвокатурата и Статутот на Комората.

6. Жалбен совет**Член 29**

Жалбениот совет одлучува по жалбите против одлуки на Дисциплинскиот суд.

Член 30

Жалбениот совет го сочинуваат пет члена од кои еден е Претседател.

Претседателот и членовите имаат свои заменици.

Жалбениот совет од своите членови на првата седница избира претседател и заменик.

Член 31

Работата на Жалбениот совет се уредува со Правилникот за дисциплинска одговорност, во согласност со Законот за адвокатурата и Статутот на Комората.

7. Совет**Член 32**

Советот е советодавно тело на Управниот одбор.

Советот дава мислења по прашања кои се од интерес за адвокатурата.

Советот го сочинуваат најмалку тројца адвокати со најмалку дваесет години искуство во адвокатурата, пензионирани адвокати, како и истакнати научни и стручни лица од одредени области.

Бројот на членовите, составот, начинот на работа на советот го уредува Управниот одбор со деловникот за работа.

V. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ**Член 33**

Општи акти на Комората се:

- Статут на Комората;
- Кодекс на адвокатската етика;
- Тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите;
- Правилник за дисциплинска одговорност;
- Деловници за работа на органи и тела на Комората;
- Правилници;
- Одлуки и други акти кои имаат карактер на општи акти.

Член 34

Актите на Комората мора да бидат во согласност со Уставот, Законот за адвокатурата и другите закони.

Член 35

Актите кои ги донесува Собранието не можат да се пренесат во надлежност на другите органи на Комората.

Член 36

Статутот и Кодексот на адвокатската етика ги донесува Собранието на Комората со мнозинство гласови од вкупниот број претставници.

Член 37

Управниот одбор ги донесува Тарифата за награда и надоместок на трошоците на адвокатите, Правилникот за дисциплинска одговорност, Правилникот за минимално хигиенско-технички услови, правилници кои уредуваат одредени области, одлуки и други акти кои по својата природа се општи акти.

Член 38

Органите и телата на Комората донесуваат Деловници за својата работа.

Член 39

Иницијатива за донесување на Статут и Кодекс на адвокатската етика, нивна измена и дополнување, може да покрене секој член на Комората, адвокатските заедници, Советот и другите органи на Комората.

Иницијативата од став 1 на овој член се доставува до Управниот одбор.

Член 40

Предлог за донесување на Статут и Кодекс на адвокатската етика и предлог за нивна измена и дополнување поднесува Управниот одбор.

Член 41

Пред поднесување на предлогот од член 43, Управниот одбор го доставува истиот на адвокатските заедници, кои се должни своите забелешки да ги достават во рок од 30 дена.

По истекот на рокот од став 1, Управниот одбор го утврдува конечниот текст на предлогот и го доставува на Собранието, најмалку 15 дена пред неговото одржување.

Член 42

Управниот одбор општите акти ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Член 43

Постапка за донесување, измена или дополнување на општ акт, чие донесување е во надлежност на Управниот одбор, може да поведат комисиите на Управниот одбор, секој адвокат или адвокатско друштво.

Постапката од став 1 на овој член се поведува со поднесување предлог во писмена форма.

Управниот одбор е должен да го разгледа предлогот и по истиот да донесе одлука.

Примерок од одлуката од став 3 на овој член, Управниот одбор му доставува на предлагачот.

Член 44

Одлуките на органите и телата на комората се донесуваат со мнозинство од вкупниот број на присутните членови на органите односно телото.

Член 45

Во “Службен весник на Република Македонија“ се објавуваат: висината на коморската членарина, коморскиот уписан влог, тарифа за награда и надоместок на трошоците на адвокатите, решението за одземање на лиценца.

VI. АДВОКАТСКА ДЕЈНОСТ**1. Носител на дејност и организациони форми****Член 46**

Адвокатската дејност ја врши адвокат поединец или адвокатско друштво, како единствена професија.

Вршењето на адвокатска дејност е неспоиво со вршењето на друга дејност.

Адвокатот слободно избира дали адвокатската дејност ќе ја врши како адвокат поединец или преку адвокатско друштво.

Член 47

Адвокатското друштво се основа со договор за основање, кој мора да содржи:

- назив на адвокатското друштво;
- име и презиме на адвокатите, основачи на друштвото;
- седиште на друштвото;
- висина на сопственичкиот удел на основачите;
- одговорност на друштвото и на основачите за обврските на друштвото;
- распределба на добивката меѓу основачите на друштвото;
- поднесување на загубите во работењето;
- начин на донесување на одлуките на друштвото;
- лице овластено за застапување и претставување на друштвото и неговите овластувања во правниот промет
- времетраење и престанок на постоење на друштвото;
- други прашања за кои основачите сметаат дека се од значење за уредување на нивните односи.

Член 48

Називот на адвокатското друштво ги содржи зборовите адвокатско друштво и името и (или) презимето на еден или на сите основачи.

Забрането е во називот на адвокатското друштво да бидат содржани други зборови освен наведените во претходниот став.

Член 49

Адвокатското друштво и неговите основачи одговараат со целиот свој имот за обврските на друштвото.

Член 50

Седиштето на канцеларијата на адвокатот го определува адвокатот поединец.

Седиштето на адвокатското друштво го определуваат основачите на друштвото.

Седиштето на канцеларијата на адвокатот односно на адвокатското друштво е само на едно место.

Промена на седиштето се врши врз основа на претходно известие на комисијата за прием, упис и бришење во имениците и издавање и одземање на лиценца.

Член 51

Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и давање на правни совети во печатени и електронски медиуми.

За дебатни, стручни и научни истапувања согласност дава Управниот одбор.

Член 52

Седиштето на канцеларијата на адвокатот и седиштето на адвокатското друштво задолжително се обележува со називот на адвокатот односно на адвокатското друштво.

Називот се испишува на бела подлога со димензии 60 x 40 сантиметри со црни букви.

Член 53

Седиштето на канцеларијата на адвокатот мора да ги исполнува минималните хигиено-технички услови и минималните технички уреди.

Седиштето на адвокатското друштво мора да ги исполнува минималните хигиено-технички услови и тоа: просторија за прием и просторија за адвокатите, санитарен јазол и минималните технички уреди.

Минималните хигиено-технички услови ги утврдува комисијата за прием, упис и бришење во имениците и издавање и одземање на лиценца.

Површината на просторот, начинот и постапката за минималните хигиено-технички услови и минималните технички уреди ќе се уредат со посебен правилник кој го донесува Управниот одбор.

Член 54

Адвокатот поединец и адвокатското друштво имаат печат со големина 40 x 20 милиметри.

Печатот на адвокатот содржи: адвокат, име и презиме, седиштето на канцеларијата на адвокатот и бројот на лиценцата.

Печатот на адвокатското друштво содржи: назив на адвокатското друштво, седиштето, име и презиме и бројот на лиценцата на адвокатот.

Адвокатското друштво има штембил со големина 50 x 25 милиметри и содржи: називот на адвокатското друштво, седиштето, простор за деловоден број, ден, месец и година прием испратено.

Член 55

На секоја правна работа составена во писмена форма, адвокатот и адвокатското друштво задолжително става свој печат и потпис.

2. Постапка за прием, упис, издавање и одземање на лиценца**Член 56**

Решение за прием, упис и издавање донесува Комисијата за прием, упис и бришење од Имениците и за издавање и одземање на лиценца (во натамошниот текст: Комисија за прием).

Свечената изјава се дава пред претседателот на Управниот одбор и пред Комисијата за прием, упис и издавање и одземање на лиценца.

Член 57

Прием на адвокати се врши во месеците: март, јуни, септември и декември.

Член 58

Својството адвокат се стекнува со упис во Именикот на адвокати.

Член 59

На адвокатот, по уписот во Именикот на адвокати, му се издава лиценца за работа и легитимација.

Член 60

Лиценцата за работа ја издава и одзема Комисијата за прием.

Член 61

Лиценцата содржи: назив на издавачот АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, називот лиценца испишан со стилизирани букви, бројот на лиценцата, името и презимето на носителот на лиценцата, место и датум на издавање, органот кој ја издал и симболот на Комората.

Член 62

Обликот, големината и стилизацијата на текстот го пропишува со правилник Управниот одбор.

Член 63

Лиценцата на адвокатот мора да биде истакната во адвокатската канцеларија каде адвокатот ја врши дејноста.

Член 64

Комисијата за прием ја сочинуваат три члена, од кои едниот е претседател на комисијата.

Член 65

Членовите на Комисијата за прием ги избира Управниот одбор за време од четири години.

Член 66

Барањето за прием се доставува до Комисијата за прием.

Кон барањето за прием се приложуваат:
- кратка биографија;
- доказ за завршен правен факултет;

- доказ за положен правосуден испит;
- уверение за државјанство;
- уверение дека не е одземена деловна способност;
- уверение дека не се води кривична постапка;
- доказ дека не е во работен однос;
- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на професија или дејност;
- мислење од работодавецот и од основната адвокатска заедница.

Член 67

Врз основа на барањето и прилозите од член 67 од Статутот, Комисијата за прием донесува решение за прием.

Ако кандидатот не ги исполнува условите од член 67 од Статутот, Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Против решението со кое се одбива приемот кандидатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

По жалбата одлучува Управниот одбор.

Против конечното решение на Управниот одбор кандидатот може да поведе управен спор.

Член 68

По конечното решение за прием кандидатот дава свечена изјава пред Комисијата за прием.

Уписот во именикот на адвокати врши Комисијата за прием.

Член 69

По уписот во именикот адвокатот плаќа коморски уписен влог, го определува седиштето на канцеларијата, и му се издава лиценца за работа, за што ја известува Комисијата за прием.

По приемот на известувањето од ставот први од овој член комисијата во рок од 15 дена утврдува дали канцеларијата на адвокатот ги исполнува минималните хигиено-технички услови за што издава решение.

Член 70

Лиценцата за работа на адвокатот се одзема во следниве случаи:

- се откаже од правото на вршење на адвокатска дејност;
- заснова работен однос;
- го изгуби државјанството на Република Македонија;
- биде лишен од деловна способност или трајно ја загуби способноста за вршење на адвокатска дејност;
- правосилно е осуден за кривично дело со безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или ако му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на професија или дејност;

- не врши уплата на коморската членарина и три месеци по примена писмена опомена;

- кога на адвокатот му е изречена дисциплинска мерка за сторена дисциплинска повреда.

- за членување во здруженија, фондации и правни лица чија дејност претставува нелојална конкуренција на АКРМ.

За време на мирување на правото на вршење адвокатска дејност лиценцата привремено се одзема се додека трае мирувањето.

Пред денот на отпочнување на мирувањето адвокатот е должен да ја предаде лиценцата на Комисијата за прием.

По завршеното мирување и писменото известување дека продолжува со вршење на адвокатската дејност, лиценцата се враќа.

Член 71

Лиценцата за работа на адвокатот ја одзема Комисијата за прием.

Член 72

Лиценцата за работа се одзема:

- кога ќе побара адвокатот;
- по известие на дисциплинскиот обвинител;
- по известие на дисциплинскиот суд;
- по известие на друг орган на АКРМ;
- по известие на државен орган или институција;
- врз основа на сознание на Комисијата за прием.

Член 73

По утврдување на постоењето на причините од член 71 од Статутот Комисијата за прием донесува решение за одземање на лиценцата за работа и престанок на правото за вршење на адвокатска дејност.

Член 74

Против решението на Комисијата за прием адвокатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Управниот одбор.

Против конечното решение може да се поведе управен спор.

Член 75

По конечната на решението за одземање на лиценцата за работа адвокатот е должен да ја предаде лиценцата и адвокатската легитимација на Комисијата за прием.

Одлуката за одземање на лиценцата за работа по нејзината конечност се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 76

По барање на адвокатот за мирување на вршење на адвокатската дејност решава Комисијата за прием во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Кон барањето адвокатот доставува потребни документи со кое ја докажува оправданоста на барањето.

Против решението со кое не се одобрува мирување на адвокатската дејност адвокатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Управниот одбор.

Против конечното решение адвокатот може да поведе управен спор.

За време траењето на мирувањето на адвокатската дејност мируваат правата и должностите од вршењето на адвокатската дејност.

3. Адвокатски именици**Член 77**

Комората води Именик на адвокати, Именик на адвокатски друштва, Именик на адвокатски стручни соработници и Именик на адвокатски приправници.

Именикот на адвокати содржи :

Водорамни алинеи во кои се впишува - Име и презиме на адвокатот со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, адреса на пријавено седиште, домашен телефонски број, телефонски број во седиштето, датумот на упис во именикот, датумот на издавање на лиценцата и бројот на лиценцата.

Именикот на адвокатски друштва содржи:

Водорамни алинеи во кои се впишува податоци за основачите - Име и презиме со Единствен матичен број, адреса на живеалиште на основачите, датумот на издавање на лиценцата, бројот на лиценцата, домашен телефонски број.

Адреса на пријавено седиште, телефонски број во седиштето, датумот на склучениот договор за основање, датумот на упис во именикот.

Именикот на адвокатски стручни соработници содржи:

Име и презиме на адвокатскиот стручен соработник со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, домашен телефонски број, телефонски број во седиштето и датумот на упис во именикот, како и

Податоци за адвокатот или адвокатското друштво каде е пријавен адвокатскиот стручен соработник како во соодветниот Именик за упис.

Именикот на адвокатски приправници содржи:

Име и презиме на приправникот со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, домашен телефонски број, телефонски број во седиштето и датумот на упис во именикот како и

Податоци за адвокатот или адвокатското друштво каде е пријавен адвокатскиот приправник како во соодветниот Именик за упис.

Член 78

Формата, обликот и содржината на адвокатската легитимација се уредува со Правилник кој го донесува Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.

4. Реципроцитет**Член 79**

Адвокати од други држави можат да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност на територијата на Република Македонија под услови на реципроцитет.

Постоењето на реципроцитетот го утврдува Управниот одбор.

Член 80

Адвокатите од други држави кои сакаат да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност преку нивната институција се обраќаат до Управниот одбор.

Кон барањето доставуваат доказ дека е допуштено адвокати на Република Македонија да даваат правна помош и вршат адвокатска дејност во домицилната држава.

Обемот и видот на овластувањата за давање на правна помош и вршење на адвокатска дејност се уредуваат со договор.

Видот и обемот на овластувањата за давање на правна помош и вршење на адвокатска дејност мора да се идентични.

Член 81

Управниот одбор поведува постапка и ги води преговорите адвокати на АКРМ да даваат правна помош и да вршат адвокатска дејност во трети држави.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА**Член 82**

Комората се финансира од:

- коморска членарина;
- коморски уписан влог;
- подароци и фондации;
- закупнина;
- добивка од работењето на трговско друштво основано од Комората;
- други приходи во согласност со закон.

Член 83

Адвокатите, се должни да плаќаат коморска членарина.

Висината на коморската членарина ја утврдува Управниот одбор и истата не може да биде помала од 50 Евра, ниту поголема од 200 Евра годишно, во денарска противвредност.

Коморската членарина се плаќа тримесечно.

Член 84

Коморски уписан влог се плаќа по упис на адвокатот во Именикот на адвокатите

Висината на коморскиот уписан влог ја утврдува Управниот одбор со своја одлука и не може да биде помала од 500 Евра ниту поголема од 2.000 Евра во денарска противвредност.

Член 85

Комората има свои фондови и тоа:

- деловен фонд и
- резервен фонд.

Со одлука на Собранието на Комората може да се формираат и други фондови.

Член 86

Со средствата на Комората располага Управниот одбор, со одлуки што се извршуваат од страна на овластени потписници, а врз основа на овој статут и законот.

VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 87

Стручните, помошните и административните работи за потребите на АКРМ ги извршува стручна служба на Комората.

Член 88

Со стручната служба раководи извршен директор. Извршниот директор за својата работа одговара пред Управниот одбор.

Извршниот директор учествува во работата на органиците и телата на Комората и дава свое мислење, без право на глас.

Член 89

Систематизацијата на работните места, бројот на работниците, нивните права и обврски, платите и другите надоместоци се уредуваат со Правилник, кој го донесува Управниот одбор на Комората.

IX. СВЕЧЕНИ ПРИЗНАНИЈА

Член 90

Свечени признанија можат да се доделат на адвокати, физички и правни лица.

Член 91

Плакета за успешно извршување на адвокатската дејност се доделува на адвокат кој со својата долгогодишна работа во адвокатурата дал придонес во подигнување на угледот на адвокатурата.

Член 92

Плакета за особени заслуги се доделува на физичко или правно лице кое не е член на АКРМ, за особени заслуги во развојот и унапредувањето на адвокатурата.

Член 93

Благодарница за успешно извршена работа им се доделува на адвокати кои извршиле определени работи од особен интерес за адвокатурата.

Член 94

Плакета и благодарница ги доделува Собранието по предлог на Управниот одбор.

Член 95

Признанија за успешна соработка со АКРМ доделува Управниот одбор.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 96

На адвокатите кои на денот на влегување во сила на Статутот се запишани во Именикот на адвокати лиценци се издаваат по автоматизам.

Член 97

Сите општи акти на Комората ќе се усогласат со одредбите на овој статут во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 98

Со денот на влегувањето во сила на овој статут, престанува да важи Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија од 16.01.1998 година.

Член 99

Овој статут е донесен на ден 1 декември 2002 година, а влегува во сила на денот на неговото објавување во "Службен весник на РМ".

Адвокатска Комора
на Република Македонија
Собрание

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е постапка по тужба на тужителите Зора Кочова и Кирил Кочов, двајцата од Скопје, Карпош III Руска зграда A-17, влез 3, стан бр. 7, против тужениот Милисав Таневски од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Милисав Таневски да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужениот или негов полномошник не се јави во овој рок, постапката ќе продолжи преку посебен старател, адвокат Љиљана Багеска од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 46/2-9.

Адвокат Љиљана Багеска се поставува за посебен старател со решение на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа на град Скопје, бр. 3020-595 од 06.12.2002 година, и ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се јави во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 2361/2002. (32455)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во постапката заведена во Основниот суд Скопје II - Скопје, XV П. бр. 2297/02 по тужба на тужителката Аткие Бејтула од с. Батинци, Скопје, преку полномошник адвокатот Шилегов Петре, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје со решение бр. 3020-617 од 10.12.2002 година, за посебен старател на тужениот Нецати Бејтула со непозната адреса на живеење го постави адвокатот Кирил Смичковски од Скопје, бул. "К. Ј. Питу" бр. 22/11.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот во наведената постапка за развод на брак и ќе ги штити неговите интереси се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV П. бр. 2297/02. (32667)

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред овој суд се води спор по основ неосновано збогатување по тужба на тужителот Илмо Дибрамов од Берово, против тужениот Беќир Алимановски од Берово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Беќир Алимановски од Берово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да назначи свој полномошник.

Доколку по истекот на тој рок не се јави или не одреди свој полномошник на истиот ќе му биде поставен привремен застапник од редот на стручните соработници на овој суд кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 194/02П. (32912)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес, во парничен предмет за договорен однос П. бр. 1098/02 по предлог на тужителот Цуцак Туфо од с. Горно Оризари, против тужениот Реџеповиќ Рамо со непознато место на живеење и престојување. Вредност на спорот 10.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот Реџеповиќ Рамо, поставен е стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Биљана Јачева, согласно член 78, став 2 точка 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1098/02. (32914)

Пред Основниот суд во Велес, заведен е парничниот предмет П. бр. 242/02 за развод на брак, по тужба на тужителот Нијазија Билевски од с. Мелница, против тужената Фетија Билевска од с. Мелница, сега со непозната адреса на живеење и престојување во Пеќ - СРЈ. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената Фетија Билевска се одредува Валерија Николова, стручен соработник при овој суд, согласно со член 78 став 1 и 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 242/02. (32435)

Пред Основниот суд во Велес, заведен е парничен предмет П. бр. 1023/01, за долг, по тужба на тужителот "Оли - ТП" од Велес, против тужениот Богдановски Драган од Велес, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Богдановски Драган од Велес, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужениот му се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Јачева Билјана, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил свој старател, согласно член 79 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1023/01. (32438)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Ислами, родена Илјази Ардијана од с. Дебреше, застапувана од полномошникот Елези Ферат, адвокат од Гостивар, против тужениот Ислами Шпенди од Гостивар ул. "Балиндолска" бр. 145, сега со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужениот Ислами Шпенди е со непозната адреса во Германија, со решение на овој суд П. бр. 837/2002 од 09.12.2002 година, за привремен застапник му се поставува адвокатот Хабил Илјази од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот се додека истиот не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 837/2002. (32439)

Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителот Јакупи Бајрам од с. Бањица, против тужениот Крстески Стојан од с. Сушица, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужениот е во странство со непозната адреса, за привремен застапник му се поставува Игор Бурески, адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот се додека тој не се појави пред судот или додека органот за старателство не му одреди старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 958/02. (32441)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Мицаити Цеваир од Гостивар, против тужената Мицаити Виола Андреа, со непозната адреса.

Бидејќи на судот не му е позната адресата на живеење на тужената, за привремен застапник и се поставува Павле Рафајлоски, адвокат од Гостивар, кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 918/2002. (32442)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води вонпарнична постапка, ВПП. бр. 68/99.

Судот во повеќе наврати се обидел да изврши достава до противниците, но бидејќи не се точно познати адресите на истите, по предлог на предлагачот се поставува привремен застапник.

За привремен застапник на противниците: Ибраими Мубије, Јакупи Бурамедин, Јакупи Орхан, Јакупи Варол и Јакупи Зенџузел, како и на законските наследници на покојните Рушитовиќ Резак, Имери Ариффе и Цемаили Мукрем, се поставува Нијази Јонузи, адвокат од Гостивар.

Рочиштето за расправа е закажано за 20.01.2003 година, во 8:00 часот, сала 6.

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП. бр. 68/99. (32932)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за сопственост, од тужителот Ваид Хаџи-Хамидов од Кочани, против тужените Малике Саидова и Илијас Хаџи-Хамидов од Кочани, сега на работа во Швајцарија со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Илијас Хаџи-Хамидов од Кочани, на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса, да се јави во Основниот суд во Кочани или во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот, да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Доколку тоа не го стори, за привремен застапник ќе му биде поставен Благојчо Стоименов, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, дипл. правник, со положен правосуден испит, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 281/2002. (30436)

Пред Основниот суд во Кочани, се води спор за дог тужителот ДОО "Нова трговија" Кочани - во стечај, поднесе тужба против тужениот Стојменов Стојан од с. Прибачево, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 154.063,00 денари.

Се повикува тужениот Стојан Стојменов од с. Прибачево, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да си постави свој полномошник, кој ќе ги брани неговите интереси, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Доколку тоа не го стори, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го одреди судот.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 412/2002. (32913)

Основниот суд во Кочани, со овој оглас го повикува Нако Зиков од с. Врбица, Кочани, роден 25.5.1890 година, во с. Врбица, Кочани, од татко Зико и мајка Кираца, кој наводно умрел на 1.09.1921 година во с. Врбица, меѓутоа смртта на Нако Зиков не е заведена во матичната книга на умрените, во рок од 20 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", да се јави во овој суд, затоа што после истекува на споменатиот рок ќе се утврди дека Нако Зиков починал на 1.9.1921 година во с. Врбица, Кочани.

Од Основниот суд во Кочани, Р. бр. 60/2002. (32915)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Наумовски Митко од с. Д. Б. Црква, со последно место на живеење, односно на лекување во Демир Хисар, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од три месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 45/02.

(32911)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1429 се запишува здружението на граѓани: Здружение за организирање на Летна Зографска работилница и негување на зографските традиции "ДИЧО ЗОГРАФ" во с. Тресонче, со седиште во Скопје на ул. "Илинден" бр. 9.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање зографската традиција, ревитализација на зографството како еден од традиционалните ликовни изрази на македонскиот народ, со посебен акцент на активностите на мијациите како непосредни носители на зографскиот занает и зографската уметност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 225/02. (32590)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1424 се запишува здружението на граѓани: Асоцијација за хуманитарна акција, со седиште во Скопје на ул. "Железничка" бр. 48.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на пружање хуманитарна помош и поддршка на категориите на сиромашни граѓани, корисници на социјална помош, стари и изнемоштени лица, раселени лица од војната, самохрани родители, сексуално злоупотребени лица и деца без родители.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 191/02. (32592)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1430 се запишува здружението на граѓани: Хуманитарно здружение ИНТЕГРАЦИЈА, со скратено име Х.З. ИНТЕГРАЦИЈА, со седиште во Скопје на ул. "Петар Поп Арсов" бр. 36.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита, згрижување и давање помош на незгрижени и напуштени деца, стари изнемоштени лица, хендикепирани лица и бездомници.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 236/02. (32593)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1156 се запишува Фондација Свети Константин и Елена, со седиште во Скопје на бул. "Партизански Одреди" бб.

Работата и активностите на фондацијата ќе се однесуваат на враќање на одзементиот недвижен имот на Македонската православна црква, како и возобновување на имотот на Св. Константин и Елена, Св. Мина, Св. Богородица, Св. Спас, Св. Андреја и други со цел нивна ревитализација.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф. бр. 183/01. (32595)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1436 се запишува здружението на граѓани: Слободен Софтвер Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Кукушка" бр. 15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на распространување и промовирање на слободниот софтвер, развивање на софтвер како научно истражување како и учество и организирање државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер во програмирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 241/02. (32596)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1431 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани "ДУА", со седиште во с. Грдец-Скопје-ОУ "Борис Кидрич".

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и задоволување на културните и духовните потреби на граѓаните, со цел поголема доверба и толеранција помеѓу раните ентитети во Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 223/02. (32597)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1432 се запишува здружението на граѓани: Здружение на инвалидите "Шпреса", со седиште во Скопје на ул. "Цветан Димов" бр. 116, во М.З. "Лириа".

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на евиденција на лицата и индивидуите кои припаѓаат на категоријата лица со физички, психички недостатоци, како и собирање на помош, ортопедски помагала, лекови, санитарни материјали.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 200/02. (32598)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1433 се запишува здружението на граѓани: Сојуз на здруженија на одгледувачи на свињи МАК-СВИС, со скратено име СЗОС-МАК-СВИС, со седиште во Скопје на ул. "Васил Горгов" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развојот и унапредувањето на одржливо, современо и економски ефикасно свињарство во Република Македонија, заштита на интересите и правата на одгледувачите на свињи, привлекување на странски инвестиции, заложба за слободна трговија и економска соработка.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 237/02. (32600)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1434 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани "АРТИ М", со седиште во Скопје на ул. "Крсте Мисирков" бр. 57-А.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита и унапредување на правата на граѓаните кои се однесуваат на сферата на културниот и духовниот живот, зачувување на културните и духовните вредности на Р. Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 222/02. (32601)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1435 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани - апстиненти за едукација, мотивација, рехабилитација, ресоцијализација и превенција од алкохол, дрога, тутун, таблети и друго "ЗДРАВ ЖИВОТ", со скратено име Здружение за апстиненти, со седиште во Скопје на ул. "Партизански одреди" бр. 72/2-11.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и унапредување и координација на заедничките интереси на здружените членки, како и поттикнување за формирање на нови клубови на лекувани зависници од разни супстанции и здружување на сите заинтересирани во Здружение на апстиненти поради остварување на интереси и унапредување на квалитетот на работата и апстиненцијата на членовите во клубовите на лекувани зависници од разни супстанции.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 239/02. (32602)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1428 се запишува здружението на граѓани: Здружение на трговци во малопродажба со прехранбени производи на Република Македонија, со седиште во Скопје, кеј ГТЦ.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање на претприемаштвото во малопродажбата со прехранбени производи и унапредување на деловните активности, преку обезбедување на услови за еднаков пристап на трговците од малопродажбата со прехранбени производи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 238/02. (32603)

Основниот суд Скопје II - Скопје во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на здружението на граѓани под името Унија на жени "Норма Ф" и го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението под име Унија на жени "Норма Ф", со скратено име УЖ "Норма Ф" со седиште на ул. "Тале Христов" бр. 1/2 во Скопје.

Основните цели и задачи на здружението Унија на жени "Норма Ф" од Скопје се: промовирање, унапредување и заштита на женските и детските права како човекови права, подобрување на нивната положба во семејството и во општеството и придонес кон развојот на демократските односи и граѓанското општество, да промовира, поттикне, освести и заштити женски и детски права со цел да даде придонес кон унапредување на нивната положба и благосостојба во семејството и општеството во целина, да влијае во еманципација на жените преку освестување, поттикнување и едукација за активно учество во политичките, економските и културните процеси, промовирање ненасилна комуникација и решавање на проблемите по пат на дијалог и толеранција со цел да даде придонес кон стабилни и хармонични меѓучовечки односи, иницирање на основање на мрежа на невладини организации од сличен карактер поради поефикасно дејствување во општеството.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани, здружението на граѓани Унија на жени "Норма - Ф", се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, З.Г. бр. 91/02. (32883)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. Рег. зг. бр. 92/02 од 11.12.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на студенти со посебни образовни потреби - Скопје, со седиште на Филозофски факултет, бул. "Крсте Мисирков" бб во Скопје.

Цели и задачи на здружението се: унапредување положбата на младите луѓе и студенти со хендикеп и нивно успешно вклучување во општеството, рамноправност на младите луѓе и студенти со хендикеп во смисла на создавање услови во кои тие ќе можат да се едуцираат и комплетно да ги реализираат своите интелектуални капацитети во корист на целото општество, воведување современи информатички технологии во високо образовните институции прилагодени за користење на студентите со хендикеп, надминување на сите предасуди и анимирање на јавната свест во општествената заедница, како и создавање услови за подобро интегрирање на лицата со хендикеп во сите сегменти на образовниот систем преку отстранување на архитектонски бариери, обезбедување на соодветна аудио-визуелна опрема, оспособување на стручни лица преведувачи на македонски гестовен јазик, соработка со слични невладини организации на РМ и надвор од неа со цел унапредување за образување на високообразовниот процес и прилагодување на истиот за потребите на студентите со хендикеп, организирање семинари, тренинг курсеви, креативни работилници со цел подобра интеграција и социјализација на младите луѓе со хендикеп, обезбедување пристап на учесниците со посебни образовни потреби од средните стручни училишта и другите средни училишта во високообразовните институции, посеопатно информирање на граѓаните на РМ за проблемите со кои се соочуваат младите луѓе и студенти со хендикеп и нивното големо ангажирање во решавањето на овие проблеми, промовирање на меѓусебните односи помеѓу луѓето, генерациските, половите, религиозните и етничките припадности почитувајќи ги разликите, како и да истражува, експериментира, создава и развива методи за ново унапредување.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на студенти со посебно образовни потреби - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, З.Г. бр. 92/02. (32665)

Основниот суд во Кочани, со решение ЗГ . бр. 25/02 од 02.12.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на македонски бранители од резервниот состав на полицијата на Р. Македонија "МАКЕДОНИЈА", с. Мојанци, општина Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Костадин Христов од с. Мојанци, Кочани, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: остварување на економските, социјалните, културните, научните, стручните, техничките, хуманитарните, образовните, спортските и другите права и интереси и уверувања на членовите на здружението кои беа во резервниот состав на полицијата на Р. Македонија, во воените дејства за одбрана на татковината во 2001 година, или кои се во резервниот состав на полицијата на Р.Македонија, а кои своите права ќе ги остваруваат во согласност со Уставот и Законите на Р. Македонија.

Здружението на македонските бранители од резервниот состав на полицијата на Р. Македонија "МАКЕДОНИЈА", с. Мојанци, општина Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 02.12.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, З.Г. бр. 25/02. (32902)

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 28 за 2002 година, Здружение на земјоделски производители "Владимирски златен клас"- с. Владимирово кое е основано заради меѓусебно помагање и преземање мерки за унапредување на земјоделството и земјоделските производи, со организирање семинари за примена на агротехнички и помотехнички мерки, заштита од болести и штетници, помагање во набавка на квалитетни семенски материјали од сите видови земјоделски култури, набавка на механизација, набавка на списанија и информативни гласила и обезбедување на стручна помош при планирањето на земјоделските производи на териториите на општините Берово и Пехчево и пошироко, како и совети за обезбедување на поволни земјоделски кредити и грантови.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово и Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бр. 31 - с. Владимирово.

Од Основниот суд во Берово, З.Г. бр. 28/02. (32903)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 210/02 од 3.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за трговија на големо и мало на Неделкоски Тоде НЕТО ПРОМЕТ увоз извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Егејска" бр. 65, со рег. влошка 01002358?-8-01-000 на Основен суд Битола со основна дејност трговија на големо со мешовита стока, со жиро сметка 30002000079478 во Комерцијална банка Филијала Прилеп.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност кај должникот.

Од Основниот суд во Прилеп. (32920)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 48/02 од 18.9.2002 година, над Друштво за производство, трговија и услуги "БЕЛ-МАК" Виолета ДООЕЛ експорт импорт од Тетово, со жиро сметка 290300000012646 и регистарска влошка 02030863-8-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (32921)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 59/02 од 28.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец Манчев бутик Манчева Јован Сијча - Неготино, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7, со жиро сметка бр. 41630-601-72707, регистриран со решение Трег. бр. 9123/99 од 20.07.1999 година и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Трговец поединец Манчев бутик Манчева Јован Сијча - Неготино, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7 со жиро сметка бр. 41630-601-72707, регистриран со решение Трег. бр. 9123/99 од 21.07.1999 година, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (33126)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 119/02 од 12.12.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Услужно, производно, угостителско и трговско друштво БЕСТ-СОФТВЕР Агрон ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (33127)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 302/02 од 16.12.2002 година, над Друштво за производство, трговија и услуги "Лабанесе" Битола ДООЕЛ, ул. "Таски Даскалот" бр. 10, Трег. бр. 01012233?-8-03-000 со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-107570 при Агенцијата за блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (33128)

На 22.01.2003 година во 10 часот во сала бр. 5 во Основниот суд во Штип се повикуваат доверителите на "Македонка Постелнина" АД во стечај на завршно собрание.

На завршното собрание ќе се расправа по завршните сметки и завршниот извештај на стечајниот управник.

Завршната сметка и завршниот извештај, доверителите можат да ги разгледаат во стечајното досие на "Македонка Постелнина", при Основниот суд Штип или да добијат препис по нивно барање и трошоци.

Од Основниот суд во Штип. (33129)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 444/02 од 28.11.2002 година, се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот, да испита дали постојат причини за отворање на стечајна постапка и какви се изгледите за продолжување на должниковиот деловен потфат, како и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гарантите без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот ДЈАГО-М Скопје да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32583)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 446/02 од 28.11.2002 година се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот, да испита дали постојат причини за отворање на стечајната постапка и какви се изгледите за продолжување на должниковиот деловен потфат, како и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот МАСТЕР ФУДС Скопје да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32584)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 515/02 од 27.11.02 е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "МИА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 3-5/12 и жиро сметка 40100-601-270896, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "МИА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 3-5/12 и жиро сметка 40100-601-270896 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32586)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 397/02 од 28.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија на големо и мало, услуги и посредување ИНЕКС Васил увоз-извоз ДООЕЛ Скопје на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/33 и жиро сметка 40100-601-2220 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија на големо и мало, услуги и посредување ИНЕКС Васил увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/33 и жиро сметка 40100-601-2220 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32588)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 422/02 од 11.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАН-95" ДОО Скопје со седиште на ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 36-6 со жиро сметка 40100-601-330819 и регистарска влошка 1-59937?-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАН-95" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32589)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 409/02 од 12.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно услужно трговско друштво "ГОЛДЕН-ГЕЈТ" Фиданка и други ДОО увоз-извоз, Скопје, со седиште на ул. "Радишански пат - лево" бр. 3, со жиро сметка 40100-601-368372 и регистарска влошка 02008284?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Производно услужно трговско друштво "ГОЛДЕН-ГЕЈТ" Фиданка и други ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32591)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 397/02 од 12.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг "ОЗ-КОМЕРЦ" Оран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Павле Илиќ" бр. 17/9 со жиро сметка 300000001031825 при Комерцијална банка АД и регистарска влошка 02009122?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг "ОЗ-КОМЕРЦ" Оран ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32594)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 410/02 од 11.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП КОНСТАНТИН-КОКИ Цветан Илиевски такси превозник, Скопје, со седиште на бул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 31/1-9, со жиро сметка 40100-601-390064 и регистарска влошка 1-68850-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП КОНСТАНТИН-КОКИ Цветан Илиевски такси превозник Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32599)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 550/02 од 04.12.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и информатика "ПОСТ-ЛЕТЕРНА" ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Рајко Жинзифов" бр. 49-б и жиро сметка 260-0005546702-49 при Радо банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02042443?-8-01-000 при регистарот на овој суд, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот ДУИ "ПОСТ-ЛЕТЕРНА" ДООЕЛ Скопје.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32869)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 522/02 од 20.11.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало МАК ЛАСТА Јове ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 80/5-10 и жиро сметка 40120-601-171618 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, па истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32870)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 152/02 од 18.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за туризам и трговија "ОРБИС ТУРС" ДОО Скопје со седиште на ул. "Јани Лукроски" бб, Трговски центар Автокоманда, локал 71, кат 1, со жиро сметка 40110-601-247226 и регистарска влошка 1-44443-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за туризам и трговија "ОРБИС ТУРС" ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32872)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 425/02 од 17.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Автотакси ТП "ЛОЗА-КОМПАНИ" Марко Владимир Зечевиќ Скопје со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 74/29 со жиро сметка 40100-601-393477 и регистарска влошка 1-69493-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Автотакси ТП "ЛОЗА-КОМПАНИ" Марко Владимир Зечевиќ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32910)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 447/02 од 04.12.2002 година, над должникот "ИМПЕД КОМЕРЦ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 20 и жиро сметка број 40100-601-335397 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Ѓорѓе Костов од Скопје, со адреса на ул. "Атинска" бр. 1/1-9.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот "ИМПЕД КОМЕРЦ" ДОО Скопје, да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32906)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 400/02 од 11.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво и инженеринг "ТЕРМИКА-М" ДОО Скопје, со седиште на ул. "3-та Македонска бригада" бр. 1, со жиро сметка 40100-601-348404 и регистарска влошка 1-63018-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво и инженеринг "ТЕРМИКА-М" ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32684)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 99/2000 од 26.09.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "АВАЛОН" ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Питу Гули" бр. 14а, со жиро сметка 40110-601-305275 и регистарска влошка 1-54809-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "АВАЛОН" ДОО експорт-импорт се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32733)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 204/02 од 18.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги "НИКОЛ" ДООЕЛ експорт-импорт, Куманово, ул. "Слободан Ковачевиќ" бр. 36, со истото решение е заклучена стечајната постапка над Друштво за производство, трговија и услуги "НИКОЛ" ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Слободан Ковачевиќ" бр. 36.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (32893)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 428/02 од 16.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ХИПО-ЦИПО КОМПАНИ" ДОО Скопје со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 83/2-3 со жиро сметка 2000000345066-75 и регистарска влошка 02033136?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ХИПО-ЦИПО КОМПАНИ" ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32897)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 436/02 од 16.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, услуги и посредување "АЛТЕР" ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. "Афузпашина" бр. 21 со жиро сметка 40100-601-352547 и регистарска влошка 02038911?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, услуги и посредување "АЛТЕР" ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 552/02 од 4.12.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во прометот "БЛАНЕ ПРОМЕТ" ЦО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "Белградска" бр. 26 и жиро сметка број 40100-601-168605 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-23282-0-0-0 во регистарот на овој суд, но истата поради немање услови не се спроведува туку се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32854)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 426/02 од 16.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДАМ-ИНЖЕНЕРИНГ" Орце ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Ленинградска" бр. 114/1, со жиро сметка 200000009580973 и регистарска влошка 02031870?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДАМ-ИНЖЕНЕРИНГ" Орце ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 535/2002 од 11.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународна шпедиција, превоз на стока и патници и

трговија "ЦЕПЕЛИН" ББ Новица ДООЕЛ експорт-импорт - с. Сарај ул. "Маршал Тито" бр. 5/18, с. Сарај, Скопје и жиро сметка 40100-601-371803 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународна шпедиција, превоз на стока и патници и трговија ЦЕПЕЛИН ББ Новица ДООЕЛ експорт-импорт, с. Сарај, Скопје, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 5/18 и жиро сметка 40100-601-371803 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32937)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 554/02 од 11.12.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги НДЕРКО Садри ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Гуро Гоновиќ" бр. 34 и жиро сметка број 41500-601-82539 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМПО Тетово, со регистарска влошка бр. 02026769?-8-03-000 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32938)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 402/02 од 11.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги „ТЕХНОПЛАСТ-ТРЕЈД“ ДОО Скопје, увоз-извоз Скопје, ул. "403" бр. 23, с. Марино, Скопје со жиро сметка 40110-601-350430 и регистарска влошка 1-63359-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги „ТЕХНОПЛАСТ-ТРЕЈД“ ДОО Скопје, увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33475)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 438/02 од 16.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Дилавер Елез Хасан ДЕЈАН Такси превозник Т.П., ул. "Дринска" бр. 58, со жиро сметка 0-54116-62 и регистарска влошка 02006427?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Дилавер Елез Хасан ДЕЈАН Такси превозник Т.П., се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33479)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 195/02 од 03.12.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Арти п.о. Берово, с. Негреево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32486)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 90/01 од 12.12.2002 година, отвори ликвидациона постапка над ППС за конфекција и трговија "Витекс" увоз-извоз Винаца и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32487)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 1034/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија, услуги и автошкола Пајтон ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Борис Кидрич" бр. 10 и со број на жиро сметка 30008000007016, отворена при Комерцијална банка-Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (32490)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 300/2002 од 11.12.2002 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Приватно трговско претпријатие "ЦАЦ-ТАН" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Багдацка" бр. 17.

За ликвидатор се определува лицето Крстева Добрила од Скопје, ул. "Багдацка" бр. 17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32492)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 5766 во м.в. "Патче" класа во површина од 5590 м² заведена во Поседовен лист број 257 за КО Кривогаштани, сопственост на Пупуноски Живко од Прилеп, ул. "Лазо Филипоски" бр. 75, за цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (32924)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 533/9 во м.в. "Кориче" класа 4 во површина од 999 м² и ливада на КП бр. 583 во м.в. Калдрма класа 3 во површина од 642 м² заведени во Поседовен лист број 7 за КО Бело Поле, сопственост на: 4/5 на Србиноска Доста

од Штип, ул. "Кежовица" бр. 62; 1/10 на Димоски Борче од Штип, ул. "Скоевска" бр. 18 и 1/10 на Димоска Славица од Штип, ул. "Скоевска" бр. 18 за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (32925)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: илозје на КП бр. 4638, в.м. "Голи Газ" кл. 3, со површина од 5518 м², кој имот е заведен на Имотен лист број 274 КО Кавадарци 1 вон за цена од 75.000 денари, сопственост на Диме Златев од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (32926)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 1359, в.м. "Коралница", кл. 7 со површина од 2000 м², лозје на КП бр. 1359, в.м. "Коралница", кл. 6 од 2147 м² и нива на КП бр. 1361/2, в.м. "Трсеје", кл. 6 од 1923 м², кој имот е заведен на Имотен лист број 1379 КО Ваташа за цена од 50.000 денари, сопственост на Цвета Милачевска од с. Ваташа, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (32927)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Марена", КП бр. 1229, план 006, скица 003, место викано "Трнче", култура - лозје, класа 1, со вкупна површина од 2.806 м², сопственост на Никола Василев од с. Сопот, Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 925 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (32928)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Сопот", КП бр. 1089, план 7, скица 582, место викано "Подсмодолје", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 6.478 м², сопственост на Драги Динов од с. Сопот, Ка-

вадарци, евидентирано на Поседовен лист бр. 110 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (32929)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 24/23 ливада од 4 класа на м.в. "ТЕФЕРИЧ" во површина на 600 м² запишана во П.Л. бр. 1943 за КО Бањица, сопственост на Шабани Салија Минуп од с. Горна Бањица за купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (32930)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 24/22 ливада од 3 класа на м.в. "ТЕФЕРИЧ" во површина на 600 м² запишана во П.Л. бр. 1943 за КО Бањица, сопственост на Зејнули Нимет Абдулсабит од с. Горна Бањица за купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (32931)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Република Македонија-Општина Петровец, Совет на Општина Петровец". (32904)

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 051050 издаден од УВР-Охрид на име Арслан Мирче, ул. "7-ми Ноември" бр. 224, Охрид. (31583)

Пасош бр. 1117467 издаден од СВР-Скопје на име Томоска Вања, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 8/5-10, Скопје. (33449)

Пасош бр. 1747439/02 издаден од СВР-Велес на име Димитар Чолаков, ул. "Лазо Трпков" бр. 64, Велес. (32675)

Пасош бр. 1664375/01 издаден од СВР-Скопје на име Низакет Шериф, ул. "Црноок" бр. 24, Скопје. (32791)

Пасош бр. 1378461/00 издаден од СВР-Скопје на име Садат Бекири, с. Синѓелиќ, Скопје. (32797)

Пасош бр. 1047701 издаден од СВР-Тетово на име Мирсад Кучи, нас. Дреновец бр. 13, Тетово. (32819)

Пасош бр. 1537815 издаден од СВР-Скопје на име Реџеп Рефик, ул. "Виничка" бр. 5, Скопје. (32853)

Пасош бр. 475379 издаден од СВР-Скопје на име Јовановски Ангелко, ул. "Стоби" бр.11, Скопје. (32858)

Пасош бр. 196261/94 издаден од СВР-Тетово на име Бесетари Скендер, ул. "Железничка" бр. 20, Тетово. (32862)

Пасош бр. 1018524/98 издаден од СВР-Куманово на име Хасан Алији, с. Матејче, Куманово. (32887)

Пасош бр. 1447684/00 издаден од СВР-Скопје на име Марковска Василевска Наташа, бул. "АСНОМ" бр. 28/2-1, Скопје. (32894)

Пасош бр. 0499460 издаден од СВР-Гевгелија на име Петрушевски Василије, ул. "Б. Петрушев" бр. 59, Богданци. (32896)

Пасош бр. 1724357 издаден од СВР-Скопје на име Зекир Шезае, ул. Кипарска бр. 7, Скопје. (32901)

Пасош бр. 736884/95 издаден од СВР-Тетово на име Османи Мурсел, ул. "Браќа Миладинови" бр. 368, Тетово. (32908)

Пасош бр. 1735505 издаден од СВР-Скопје на име Џебир Ибраимовски, с. Црн Врв, Скопје. (32909)

Пасош бр. 1485709/01 издаден од СВР-Тетово на име Бесник Беадини, с. Пирок, Тетово. (32933)

Пасош бр. 491687/94 издаден од СВР-Куманово на име Шабедини Исак, с. Романовце, Куманово. (32934)

Пасош бр. 1405774 издаден од СВР-Велес на име Филиповски Јонче, с. Мамутчево, Велес. (32936)

Пасош бр. 1177395 издаден од СВР-Скопје на име Авди Имери, ул. "188" бр. 45, Скопје. (32940)

Пасош бр. 1523796/01 издаден од СВР-Скопје на име Адеми Феџи, с. Танушевци, Скопје. (32942)

Пасош бр. 1081909 издаден од СВР-Скопје на име Димировска Мери, ул. "И.Р. Лола" бр. 43/1, Скопје. (32944)

Пасош бр. 0569605 на име Наталија Марковиќ, ул. "Ленинова" бр. 13, Велес. (32509)

Пасош бр. 1539042/01 издаден од СВР-Скопје на име Ацевска Надежда, ул. "К. Димишков" бр. 10-б, Скопје. (33115)

Пасош бр. 1592985 на име Димески Марјанчо, ул. "Круме Спиркоски" бр. 34, Прилеп. (33143)

Пасош бр. 1269835 на име Селмани Абил, Струга. (33144)

Пасош бр. 1671813 на име Максутоски Џетан, Струга. (33145)

Пасош бр. 287930 на име Ванчо Патраклиев, ул. "Ш. Дол" бр. 15/11, Штип. (33147)

Пасош бр. 1696353 на име Стојанов Тони, ул. "11-ти Октомври" бр. 11, Штип. (33148)

Пасош бр. 1367801 на име Демерџиев Јован, ул. "С. М. Данко" бр. 47, Гевгелија. (33149)

Пасош бр. 1263082 на име Шабоски Амир, Струга. (33174)

Пасош бр. 1009673 на име Јусуфи Нурије, с. Туин, Кичево. (33177)

Пасош бр. 1281157 на име Јусуфи Џевид, с. Туин, Кичево. (33178)

Пасош бр. 1503288/01 на име Кемран Зендели, с. Матејче, Куманово. (33079)

Пасош бр. 159070 издаден од СВР-Скопје на име Стојанов Витомир, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 80, Скопје. (33224)

Пасош бр. 3083546/94 на име Рамизи Нури, ул. "Штипска" бр. 54, Тетово. (33336)

Пасош бр. 1016356/98 на име Рамизи Аљбн, Тетово. (33337)

Пасош бр. 0369912 на име Мирсада Лузнаку, Дебар. (33340)

Пасош бр. 0938627 издаден од СВР-Тетово на име Миртезан Локмани, с. Шипковица, Тетово. (33351)

Пасош бр. 1151911/98 издаден од СВР-Куманово на име Аслани Менсур, с. Виштица, Куманово.

Пасош бр. 1329845 издаден од СВР-Струмица на име Достинова Хани, ул. "Маршал Тито" бр. 4-1/7, Струмица.

Чекови од тековна сметка на име Емилија Варадинова-Ивановска, ул. "АВНОЈ" бр. 46, Куманово. (32970)

Чекови од тековна сметка бр. 11618459 од бр. 1075-345 до бр. 1075349 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димовски Игор, Скопје. (33070)

Чек од тековна сметка бр. 11246604 со бр. 6256173 издаден од Комерцијална банка на име Михаил Чешларов, Скопје. (33171)

Чекови од тековна сметка бр. 12700993 со бр. 1104-406 и бр. 1104410 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Раим Заими, Скопје. (33172)

Чекови од тековна сметка бр. 204-19 од бр. 000000-3762472 до бр. 0000003762478 издадени од КИБ АД - Куманово на име Марина Аргировска, Куманово. (33182)

Во огласот објавен во Службен весник бр. 81/2002 наместо чек бр. 127431 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Добревски Љубе-Скопје, треба да стои чек бр. 0015000127433. (27658)

Чекови од тековна сметка бр. 1581677 од бр. 5770720 до бр. 5770729, од бр. 198543 до 198547, 6200347 и бр. 6200348 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милевска Николина, Скопје. (32740)

Чек од тековна сметка бр. 4364789 со бр. 00300646-8401 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Марија Тренчевска, Скопје. (32877)

Работна книшка на име Димишковски Борче, Скопје. (32688)

Работна книшка на име Хот Есад, Скопје. (32821)

Работна книшка на име Кенан Амети, с. Д. Свиларе, Скопје. (32888)

Работна книшка на име Бошко Спасовски, ул. Т. Чангов бр. 40, Скопје. (32895)

Работна книшка на име Абдулазиз Реџеми, Скопје. (32907)

Работна книшка на име Меад Идризи, Скопје. (32941)

Работна книшка на име Менсур Незири, Скопје. (32943)

Работна книшка на име Чагорски Милојче, Битола. (32945)

Работна книшка на име Иљази Реџеп, с. Боговиње, Тетово. (32957)

Работна книшка на име Селами Муслиу, ул. "Т. Мендол" бр. 55, Куманово. (32963)

Работна книшка на име Ибраимов Фадиљ, ул. "С. Стоименов" бр. 76, Кочани. (32979)

Работна книшка на име Трајчо Стоилов, ул. "Цветан Димов" бр. 90, Штип. (32982)

Работна книшка на име Сафет Фератов, с. Г. Јаболчиште, Велес. (32984)

Работна книшка на име Ајредин Ибраими, с. Арачиново, Скопје. (32990)

Работна книшка на име Даути Арбен, с. Франгово, Струга. (32994)

Работна книшка на име Нестороски Ѓорѓи, ул. "1-ва М У Б" бр. 23, Струга. (32998)

Работна книшка на име Ељеви Зельберије, с. Отља, Куманово. (33001)

Работна книшка на име Садик Садику, Гостивар. (33009)

Работна книшка на име Лумани Бељуљ, Струга. (33010)

Работна книшка на име Атанасовски Петраќи, Прилеп. (33030)

Работна книшка на име Зендели Севдаил, с. Матејче, Куманово. (33037)

Работна книшка на име Зендели Кемран, с. Матејче, Куманово. (33040)

Работна книшка на име Стојчев Горанчо, с. Чешиново, Кочани. (33046)

Работна книшка на име Игор Ѓорѓиев, с. Лозово, Св. Николе. (33049)

Работна книшка на име Михов Киро, Штип. (33053)

Работна книшка на име Миладинов Никола, ул. "15-ти Корпус" бр. 20, Штип. (33055)

Работна книшка на име Николовска Ида, Скопје. (33064)

Работна книшка на име Љуљета Асани, с. Д. Б. Црква, Ресен. (33076)

Работна книшка на име Котевски Живко, с. Лева Река, Ресен. (33099)

Работна книшка на име Шиникоски Сашко, Струга. (33105)

Работна книшка на име Кадриу Флутурим, Кичево. (33108)

Работна книшка на име Дурловски Ванчо, Тетово. (33113)

Работна книшка на име Јанчева Митра, Гевгелија. (33116)

Работна книшка на име Андонов Тони, Гевгелија. (33117)

Работна книшка на име Садат Есати, с. Опае, Куманово. (33119)

Работна книшка на име Назми Нухији, Куманово. (33120)

Работна книшка на име Костадиновски Виктор, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 17, Куманово. (33122)

Работна книшка на име Иљаз Мандаќ, Скопје. (33138)

Работна книшка на име Наташа Бутиќоска, Скопје. (33152)

Работна книшка на име Тиро Сулејман, Гостивар. (33153)

Работна книшка на име Елмазов Бујар, ул. "Јордан Пиперката" бр. 25, Битола. (33154)

Работна книшка на име Нурхан Љаџифи, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 78, Куманово. (33157)

Работна книшка на име Исаќи Јунуз, ул. "Д. Божинов" бр. 62, Куманово. (33159)

Работна книшка на име Јосеска Даниела, ул. "Г. Јанкулоски" бр. 11, Прилеп. (33164)

Работна книшка на име Казимоска Недима, Прилеп. (33165)

Работна книшка на име Цветковска Богица, с. Челопек, Куманово. (33167)

Работна книшка на име Трпеска Силвана, Тетово. (33169)

Работна книшка на име Скендероска Ганисе, Тетово. (33170)

Работна книшка на име Хасиќ Џемал, Скопје. (33279)

Работна книшка на име Муареми Елмас, с. Матејче, Куманово. (33289)

Работна книшка на име Трајковска Валентина, ул. "11-ти Октомври" бр. 76/11, Куманово. (33291)

Работна книшка на име Зора Фиданска, с. Рисиново, Берово. (33294)

Работна книшка на име Броња Назим, с. Лажани, Прилеп. (33326)

Воена книшка на име Филиповиќ Јовица, с. Матејче, Куманово. (33158)

Воена книшка на име Стојќоски Рубин, с. Селце, Прилеп. (33327)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лирија"-Скопје на име Љуљземе Имери, Скопје. (32884)

Свидетелство од основно образование на име Беќирска Едита, Струга. (32948)

Свидетелство од 8 одделение на име Љуљје Емурлаи, с. Непроштено, Тетово. (32951)

Свидетелство од 8 одделение на име Дашурије Азизи, с. Церово, Тетово. (32954)

Свидетелство од 4 година издадено од "Гоце Делчев"-Куманово на име Авдија Авди, ул. "К. Антевски" бр. 9, Куманово. (32968)

Свидетелство од 8 одделение на име Милошовски Трајче, Виница. (32973)

Свидетелство од 8 одделение на име Димитриевска Б. Марина, Крива Паланка. (33000)

Свидетелство на име Шербан Шабани, Гостивар. (33004)

Свидетелство на име Сулејманоски Јешилџиби, Прилеп. (33014)

Свидетелство на име Земри Асани, с. Боговиње, Тетово. (33033)

Свидетелство од 8 одделение на име Ридван Рамадан, с. Морани, Скопје. (33043)

Свидетелство од 8 одделение на име Јованова Блажо Наташа, Радовиш. (33071)

Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Шерифе Османи, с. Цепчиште, Тетово. (33077)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Хаса Фета, Тетово. (33078)

Свидетелство од 8 одделение на име Арифџи Фарије, Куманово. (33123)

Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата "Кочо Рацин"-Скопје на име Узунова Антонија, Скопје. (33132)

Свидетелство на име Стојановски Тони, Куманово. (33155)

Свидетелство на име Јашари Јакуп, с. Ропалце, Куманово. (33156)

Свидетелство на име Келам Цамаилов, с. Сливник, Велес. (33160)

Свидетелство од 8 одделение на име Диманоски Рубинчо, с. Бучин, Крушево. (33161)

Свидетелство од 7 одделение на име Јаоски Владимир, с. Саждево, Крушево. (33162)

Свидетелство на име Броња Назим, с. Лажани, Прилеп. (33163)

Свидетелство од 8 одделение на име Селвије Камбери, Тетово. (33168)

Свидетелство од 4 одделение на име Ферати Сабрика, Велес. (33187)

Свидетелство од 3 одделение на име Синани Нухи, Велес. (33188)

Свидетелство од 8 одделение на име Латифов Нусрет, Велес. (33189)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ибе Паликуќа" на име Исмани Рамадан, Скопје. (33232)

Свидетелство од 8 одделение на име Мислими Фарук, Куманово. (33290)

Свидетелства од 5 и 8 одделение на име Мргуда Асмер, Велес. (33295)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Јохан Хајнрих Песталоци" на име Бабиќ Рушка, Скопје. (33241)

Индекс бр. 29/93 издаден од ЕТФ-Скопје на име Сотирски Гојко, ул. "Б. Тоска" бр. 27-А, Тетово. (32961)

Диплома од средно образование издадена од "Гоце Делчев"-Куманово на име Авдија Авди, ул. "К. Антевски" бр. 9, Куманово. (32967)

Диплома на име Ванчо Сандов, с. Оризари, Кочани. (32976)

Диплома за завршено МНСНО издадена од "25-ти Мај"-Прилеп на име Бошески Владо, ул. "К. Спиркоски" бр. 28, Прилеп. (33013)

Диплома издадена од ЦООВ "13 Ноември"-Скопје на име Петрушевски Зоран, Скопје. (33142)

Диплома на име Филиповски Сениша, ул. "Н. Революција" бр. 190, Куманово. (33292)

Здравствена книшка на име Кочовска Соња, ул. "В. Горгов" бр. 20/27, Скопје. (32987)

Здравствена книшка на име Мустафа Назмис, с. Житоше, Крушево. (33074)

Здравствена книшка на име Анастасов Игор, Велес. (33118)

Здравствена книшка на име Христов Трајче, Велес. (33323)

Здравствена книшка на име Ахмедоски Рамадан, с. Житоше, Крушево. (33329)

Штедна книшка на име Ефтимова Мариче, Радовиш. (33069)

Штедна книшка на име Спасески Дејан, ул. "Дебарска" бр. 18, Прилеп. (33166)

Лична карта на име Мурсели Шафон, Тетово. (33060)

Лична карта на име Матлиоски Димитри, Охрид. (33101)

Уверение на име Илиевски Градимир, ул. "Илинденска" бр. 214/13, Тетово. (33017)

Штедна книшка 4000-01-15957-5 издадена од Инвест банка на име Миодраг Хаџи Ристик, Скопје. (32817)

Даночна картичка бр. 4030993247686 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Тениска асоцијација на Македонија, Скопје. (32898)

Даночна картичка бр. 4030980247652 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име ЈУГ-Тениски Клуб, Скопје. (32899)

Даночна картичка бр. 4030992247631 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Т.К. ЈУГ-Комерц, Скопје. (32900)

Даночна картичка бр. 5030995151442 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Ковачка работилница "Ајдар", Скопје. (33034)

Даночна картичка С. Б. 0013334 издадена од Управа за приходи на име Боре Е. Начевски, Радовиш. (33338)

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4461/2002 од 02.09.2002 година, во регистарската вложка бр. 020064827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар намерното намалување на основната главнина на Трговското друштво на мало и големо и производство ВИДРА КОМЕРЦ Гордана ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Гаврил Радомир" бр. 15-б, Скопје.

Запишување на намерно намалување на основната главнина на: Трговско друштво на мало и големо и производство ВИДРА КОМЕРЦ Гордана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Гаврил Радомир" бр. 15-б, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4461/2002. (32916)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Проект за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа

Изградба на граничен премин Табановце и реконструкција на граничните премини Деве Баир и Кафасан

Кредит број 3402-МК

1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот оглас за набавка за овој проект, кој беше објавен во "Development Business", бр. 535 од 31 мај 2000 година, ажуриран на 16 февруари 2002 година.

2. Владата на Република Македонија дава кредит од Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за трошоците за реализација на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа и планира да искористи дел од средствата од овој кредит за

плаќања според договорот за изградба на граничен премин Табановце и реконструкција на граничните премини Деве Баир и Кафасан.

3. Царинската управа на Министерството за финансии на Република Македонија ги повикува соодветните понудувачи да достават запечатени понуди за изградба на:

Лот 1: Изградба на граничен премин Табановце

Лот 2: Реконструкција на граничен премин Деве Баир

Лот 3: Реконструкција на граничен премин Кафасан

Понудувачите имаат право да достават понуда за секој лот поединечно. Секој лот ќе се евалуира одделно.

Период за изградба на секој лот е 12 месеци.

4. Лицијативата ќе се спроведе со меѓународни постапки за лицитација одредени во Прирачникот на Светска Банка: Набавка според IBRD заеми и IDA кредити, јануари 1995 година, ревидирано во март 2000 и јануари 2001 година, отворено за сите понудувачи од соодветни земји извори како што е дефинирано во Прирачникот.

5. Заинтересираните соодветни понудувачи може да добијат дополнителни информации од Тимот за Имплементација на проектот на Царинската управа и да ги проверат тендерските документи на долуназначената адреса од 09:00 до 12:00 часот. Царинска управа на Република Македонија, "Лазар Личеноски" 13, 1000 Скопје, Р. Македонија, Тел. + 389 2 116 188, + 389 2 293 910, Факс. + 389 2 237 832, e-mail: ttfse@customs.gov.mk, време: од 9,00 до 12,00 часот.

6. Сите тендерски документи на англиски јазик можат да се откупат од страна на заинтересираните понудувачи при поднесување на писмена апликација на долуназначената адреса и при плаќање на неповратна уплата од 400 УСД или еквивалентен износ во МКД. Начинот на плаќање е следниов:

(а) При плаќање во УСД

Во прилог на Министерството за финансии, Царинска управа, Тимот за Имплементација на проектот, на сметка на Народна банка на Република Македонија број 36086854 со CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 33) број на сметка 71700-840-464-1655.

(б) При плаќање во МКД:

Во прилог на Министерството за финансии, Царинска управа, Тимот за Имплементација на проектот, број на сметка 090030017578625 (клиент на Народна банка за Република Македонија).

Курсната разлика која треба да се запази е продажната курсна разлика од листата на Народната Банка на Република Македонија, со важност на денот на исплатата.

Документот ќе се испрати авионски за прекуокеански испораки или по курир за локални испораки на адреса назначена од страна на понудувачот.

7. Понудите мора да се испратат на гореназначената адреса пред 12 часот (напладне) до 27-ми јануари 2003 година. Сите понуди мора да имаат и банковна гаранција за понудата во износ од:

Лот 1 - 60.000 УС\$ или еквивалентен износ во МКД или друга конвертибилна валута.

Лот 2 - 19.000 УС\$ или еквивалентен износ во МКД или друга конвертибилна валута.

Лот 3 - 19.000 УС\$ или еквивалентен износ во МКД или друга конвертибилна валута.

Задочнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворани во присуство на претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на долуназначената адреса во 12 часот на 27-ми јануари 2003 година.

Адреса 1

Царинска управа на Р. Македонија, Сала за обуки, "Лазар Личеноски" 13, 1000 Скопје, Р. Македонија.

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Invitation for Bids

Republic of Macedonia

Trade and Transport Facilitation in South-East Europe Project Credit No. 3402-MK

Procurement of Civil Works For Border Crossing Points in Tabanovce, Deve Bair and Kafasan

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue No. 535 of May 31, 2000 and as updated on February 16, 2002.

2. The Government of Macedonia has received a credit from the International Development Association toward the cost of Trade and Transport Facilitation in South East Europe Project, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for the procurement of Works in Border Crossing Points in Tabanovce, Deve Bair and Kafasan.

3. The Customs Administration of the Ministry of Finance of the Republic of Macedonia now invites sealed bids from eligible bidders for the Procurement of Works as follows:

Lot # 1: Tabanovce Border Crossing Point including upgrading of existing Facilities;

Lot # 2: Deve Bair Border Crossing Point including upgrading of existing Facilities;

Lot # 3: Kafasan Border Crossing Point including upgrading of existing Facilities;

4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1999 and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from the Project Implementation Team of the Customs Administration and inspect the bidding Documents at the address given below (address 1) from 09:00 to 12:00 hours.

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders upon the submission of a written application to the address below (address 1) and upon payment of a non-refundable fee of USD 400 or equivalent MKD. The method of payment will be:

(a) For payment in USD

In favor of the Ministry of Finance, Customs Administration, Project Implementation Team, on the account of the National Bank of the Republic of Macedonia No. 36086854 with CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 33)

Acc. No. 71700-840-464-1655

(b) For payment in MKD

In favor of the Ministry of Finance, Customs Administration, Project Implementation Team, account No. 090030017578625 (client of the National Bank of the Republic of Macedonia).

Exchange rate to be applied is the selling exchange rate from the list of the National Bank of the Republic of Macedonia prevailing on the day of payment.

The documents shall be forwarded by Special Courier (DHL) at the street address indicated by the bidder.

7. Bids must be delivered to the address below (address 1) at or before 12:00 hours (noon) January 27th, 2003. All bids must be accompanied by a bid security of:

Lot # 1: US\$ 60.000 or in equivalent convertible currency;

Lot # 2: US\$ 19.000 or in equivalent convertible currency;

Lot # 3: US\$ 19.000 or in equivalent convertible currency;

8. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address below (address 2) at 12:00 hours (noon) January 27th, 2003.

Address 1

Ms. Sanja Metodievsk
 Customs Administration od R. Macedonia
 "Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia
 Tel: + 389 2 116 188
 + 389 2 293 910
 Fax: + 389 2 237 832
 E-mail: ttfse@customs.gov.mk

Address 2

Customs Administration of Republic of Macedonia,
 "Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia.
 Training Room.

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/02
 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ
 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕР-
 СТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2003-ТА ГОДИНА**

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавката на потрошен канцелариски материјал за потребите на подрачните единици и за Министерството за финансии во 2003 -та година.

- Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите глави од Листата на потрошен канцелариски материјал.

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на потрошниот канцелариски материјал ќе се врши sukcesивно според месечните потреби на набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот канцелариски материјал и местото на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- опис на понудениот потрошен канцелариски материјал (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др);

- поединечна цена по единечна мера (парче, ролна, кочан, сет, рис, кутија, ролна) за секоја позиција од Листата на потрошен канцелариски материјал, вкупна цена за секоја одделна глава од Листата и вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и исказана во денари;

- рок на испорака (исказан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

- рок на плаќање (исказан во денови, сметан од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака).

Понудите кои не ги содржат сите горенаведените податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се исказани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружната документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста (и истовремено дејноста за трговија на мало со канцелариска опрема да биде заокружена);

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци, не постаро од шест месеци;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста која може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- список на главни испораки на потрошен канцелариски материјал во претходната година со количините на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и примачите, заверен и потпишан од одговорното лице;

- писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- писмена изјава за подготовеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до подрачните единици на МФ во Република Македонија, заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена	35 поени;
- Квалитет	35 поени;
- Рок на испорака	15 поени;
- Начин и рок на плаќање	15 поени.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 03.02.2003 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:15 часот секој работен ден).

Листата на потрошен канцелариски материјал што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2003-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 3/02, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот, на I-ви кат во Министерството за финансии, канцеларија 15.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 03.02.2003 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), III кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/02 ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОМПЈУТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕ- РСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2003-ТА ГОДИНА

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно, правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавката на потрошен материјал за компјутери за потребите на подрачните единици и за Министерството за финансии во 2003 -та година.

- Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост за сите делови (а, б, в, г) од Листата на потрошен материјал за компјутери.

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

- Понудените рибони и тонери требаат да бидат оригинали.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на потрошниот материјал за компјутери ќе се врши sukcesивно според месечните потреби на набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот материјал за компјутери и местото на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- опис на понудениот потрошен материјал за компјутери (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др);

- поединечна цена по единечна мера (парче) за секоја позиција од Листата на потрошен материјал за компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и искажана во денари;

- рок на испорака (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака).

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружната документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци, не постаро од шест месеци;

- Потврда од УЈП.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- список на главни испораки на потрошен материјал за компјутери во претходната година со количините на испорачаниот потрошен материјал за компјутери и примачите, заверен и потпишан од одговорното лице;

- писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен материјал за компјутери во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до подрачните единици на МФ во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена 35 поени;

- Квалитет 35 поени;

- Рок на испорака 15 поени;

- Начин и рок на плаќање 15 поени.

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно член 27, став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 04.02.2003 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Листата на потрошен материјал за компјутери што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2003-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 4/02, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот, на I-ви кат во Министерството за финансии, канцеларија 15.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.02.2003 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), III кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-138/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-138/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е набавка на Обртен склоп за горна надградба за багери СХ 400/1 СХ 400/2, кат. бр. 095420.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

2.1. Обемот на работите е:

- Обртен склоп за горна надградба за багери СХ 400/1 СХ 400/2, кат. бр. 095420

- Количина - 1 парче

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката - не е дозволена делумна понуда.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот.

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупни цени, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-те за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 21 од ЗЈН).

3.5. Понудата треба да има рок на испорака.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да достават документ за банитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција, Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежната институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- референтна листа, своја или на производителот за испорачани вакви или слични работи во последните три години.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални и заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена - 60 поени,

5.2. Начин и услови на плаќање - 10 поени,

5.3. Рок на изведба - 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

АД „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000, Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 15.01.2003 во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврден рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14-17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за локални патишта и уредување на градежно земјиште при општина Неготино, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште при општина Неготино, ул. "Ацо Аци Илов" бр. 2 - Неготино.

1.2. Предмет на набавка

Изградба на горен строј (поплочување) на улиците "Страшо Пинџур" и "Први мај" во Неготино.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обемот на работите е даден во тендерската документација која заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во општина Неготино секој работен ден од 07,00 до 15,00 часот, без надоместок.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба исто така да содржи докази за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од судската регистрација на дејноста;
- документација за бонитет издаден од Централниот регистар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- доказ дека понудувачот не е под стечај во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки;

- референцна листа на досега извршени работи.

Понудувачот да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

Наведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или копие заверено од нотар и да не бидат постари од 6 месеци.

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена вредност.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	30 поени;
5.2. Рок за изведување на работата	20 поени;
5.3. Техничка и кадровска опременост	20 поени;
5.4. Начин на плаќање	10 поени;
5.5. Референцна листа	20 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот, согласно член 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и број на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката "документација", вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката "понуда".

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште при општина Неготино, ул. "Ацо Аци Илов" бр. 2-Неготино.

6.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 17.01.2003 година, во просториите на општина Неготино на адреса наведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на ФЛПУГЗ при општина Неготино.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.2. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на општина Неготино, секој работен ден од 09,00 до 14,00 часот, телефон 043/361-045 и 043/361-161.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Центар, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2-2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО
УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ
(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Општина Центар - Скопје, ул. „Михаил Цоков“ бб.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 2/2002 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на Општина Центар за 2003 година:

а) проектирање површини, реконструкција и санација на јавни сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон, тврдо лиен асфалт и други материјали);

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи, мермерни плочи и друг вид на градежни материјали кои се применуваат за поплочување;

в) проектирање изградба и реконструкција на објекти;

г) проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализација (атмосферска и фекална) и топлификациона примарна и секундарна мрежа;

д) проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изменување на НН- електрична мрежа;

ѓ) одржување на јавното осветлување;

е) набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ж) проектирање, изградба и реконструкција на јавни зелени површини и нивно одржување;

з) изработка спортски реквизити (кошеви и голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клупи, корпи за отпадаци и заштитни огради);

с) изработка на урбанистички планови за подрачјето на Општина Центар;

и) вршење ревизија на урбанистички планови;

ј) расчистување и транспорт на комунален отпад, градежен шут и друг вид на отпад до одредена депонија на подрачјето на Општина Центар;

к) одржување на јавни површини: сообраќајници, пешачки патеки и тротоари - во зимски услови (чистење на снег и набавка, чување и посипување на сол).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Општина Центар има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку приложената документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на работите што се предмет на набавка (поз.а; поз.б, поз.в, поз.г, поз.д, поз.ѓ, поз.е, поз.ж, поз.з, поз.с, поз.и, поз.ј и поз.к).

2. Набавувачот до квалификуваните понудувачи од утврдената листа ќе достави барање за поднесување понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Центар за 2003 година, Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на сервисни и станбени улици и Програма за јавно осветлување на подрачјето на Општина Центар за 2003 година, според динамика утврдена од набавувачот.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 35 од Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко - технолошки бонитет; расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката (менаџерска способност);

- документ за економско-финансиски бонитет;

- потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;

- потврда за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски (лиценца);

- документ за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистички планови;

- документ за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за видот на работата (поз. а, поз. б, поз. в, поз. г, поз. д, поз.ѓ, поз. е, поз. ж, поз. с, поз. и, поз. ј и поз. к)) од предметот на набавка за која понудувачите даваат своја понуда.

Документот за издадено овластување за изработка на урбанистички планови, се однесува на точка „с“.

Документот за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистички планови се однесува на точка „и“.

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во оригинали или копија заверена од нотар, во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда. Пликот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во средствата за информирање и во „Службен весник на РМ“.

4. Документацијата се доставува на адреса: Општина Центар-Скопје, ул. „Михаил Цоков“ бб.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и некомплетната, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон: 128-039 и 164-014, Општина Центар-Скопје.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 622 од Законот за трговските друштва, управителот на Друштвото БОНУМ, ДООЕЛ извоз-увоз, Скопје и управителот на Друштвото БОНУМ М Бонум и Катица ДОО, увоз-извоз, Скопје, го составија следниот

ПЛАН ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ

1) ФОРМАТА, ФИРМАТА И СЕДИШТЕТО НА ДРУШТВАТА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИПОЈУВАЊЕ

Во процесот на припојувањето учествуваат:

Друштвото што се припојува и со тоа престанува да постои е: Друштво за транспорт, производство, промет и услуги БОНУМ М Бонум и Катица ДОО увоз-извоз, Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 16/2-2 (во натамошниот текст: припоено друштво) и

Друштвото кон кое се припојува и кое продолжува со работа е: Трговско друштво за производство, промет и услуги БОНУМ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 16/2-2 (во натамошниот текст: друштво припојувач).

2) НАМЕРИТЕ, ЦЕЛТА И УСЛОВИТЕ НА ПРИПОЈУВАЊЕТО

Намерата на припојувањето е престанување на Друштвото за транспорт, производство, промет и услуги БОНУМ М Бонум и Катица ДОО увоз-извоз Скопје, запишано во регистарска влошка бр. 02021356?-3-03-000, при регистарскиот суд Скопје I-Скопје, со цел намалување на трошоците на работењето.

Имотот на припоеното друштво во целост се пренесува на Трговското друштво за производство, промет и услуги БОНУМ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз, Скопје, запишано во регистарската влошка бр. 02005093?-8-03-000, при регистарскиот суд Скопје I-Скопје, според сметководствените показатели.

Содружниците на припоеното друштво не стекнуваат својство на содружници во друштвото припојувач, туку нивниот статус на содружници престанува со денот на припојувањето. Уделите на овие содружници се пренесуваат како дел од вкупниот имот на припоеното друштво и влегуваат во капитал на друштвото припојувач. Преносот на удели се врши без надомест и без зголемување на основната главнина на друштвото припојувач.

3) ВРЕДНОСТА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА КОЈА СЕ ПРЕНЕСУВА

Вредноста на активата и пасивата која се пренесува:

Активa (средства на друштвото)

8.749.909,00 денари - 143.324,00 ЕУР

Пасивa (обврски кон доверителите)

7.835.137,00 денари - 128.340,00 ЕУР

Капитал (разлика помеѓу активата и пасивата)

914.772,00 денари - 14.984,00 ЕУР

4) НАЧИН И ПРЕЗЕМАЊЕ НА УДЕЛИТЕ

Не се врши преземање на уделите во друштвото припојувач.

5) ДАТА ОД КОЈА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ПРИПОЕНОТО ДРУШТВО ЌЕ БИДАТ СМЕТАНИ КАКО ИЗВРШЕНИ ОД ДРУШТВОТО ПРИПОЈУВАЧ

Дата од која сметководствените операции на припоеното друштво се сметаат како извршени од страна на друштвото припојувач е 01.10.2002 година.

6) ДАТА НА КОЈА ЌЕ БИДАТ ЗАПРЕНИ ПРЕСМЕТКИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ДРУШТВА КОРИСТЕНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ

Пресметките на заинтересираните друштва користени за воспоставување на услови за припојување ќе бидат запрени од 30.09.2002 година.

Управител на припоеното друштво
Јорданчо Иванов

Управител на друштвото припојувач
Момчило Ивановски

СОДРЖИНА

	Страница		
1720.		Одлука за методологијата на распределба на вишоците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачката во единиците на локалната самоуправа.....	1
1721.		Одлука за распределба на дел од вишоците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачката во 2002 година.....	1
1722.		Одлука за пренесување на правото на сопственост на колектор и пречистителна станица на општина Македонски Брод.....	2
1723.		Одлука за поништување на објавените огласи за распределување на станови изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи".....	2
1724.		Одлука за изменување на Одлуката за исплата на паричен надомест по основ на структурни реформи за работниците од Модна конфекција "Астибо" - АД - Штип.	2
1725.		Одлука за одземање од користење - концесија на рибниот фонд од риболовен ревер..	2
1726.		Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата	3
1727.		Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3
1728.		Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за 2003 година	4
		Листа за увоз на производи во Република Македонија со потекло од Република Бугарија што се предмет на концесии за 2003 година	4
		Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за 2003 година	5
		Листа за тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка ..	6
		Листа за увоз во Република Македонија на стоки со потекло од Заедницата (без царини во рамки на квоти) Анекс IV(Б)	6
		Листа за увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од Заедницата (концесии во рамки на квоти) Анекс IV (Ц)	7
		Листа за увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло од Република Хрватска без царина и во рамки на квоти и со 50% намалена царина и царински давачки за надминати количини	7
		Листа за увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од Република Хрватска без царина и царински давачки во рамки на квоти и прогресивно намалување на царина и царински давачки во транзиционен период за надминати количини	7
		Листа за увоз во Република Македонија на земјоделски стоки со потекло од Република Хрватска со МФН царина и по транзициониот период	7
		Листа на царински квоти на стоки кои се увезуваат од Република Турција во Република Македонија во 2003 година	8
1729.		Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование	8
		Адвокатска комора на Република Македонија	
39.		Статут на Адвокатската комора на Република Македонија	12

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, п.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.